



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 25 февруари 1976
Скопје
Број 5

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

48.

Врз основа на член 18 од Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74 и 27/74), во точката 2, по ставот 2, се додава нов став кој гласи:

„По исклучок, во 1975 година, како остварен доход се зема износот на доходот искажан на реден број 17 (образец „Биланс на успехот“) од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), намален за износот на законските обврски содржани во наплатената реализација, искажани во колоната 3 дел II од образецот „Пресметка за уплата на даноците и другите законски обврски од доходот за периодот од 1 јануари до 1975 година“, од Одлуката за начинот на утврдување на делот од доходот на основната организација на здружениот труд содржан во фактурираната, а ненаплатената реализација што не може да се оданочува во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75).“

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06—172/1 Републички секретар
2. II. 1976 година за финансии,
Скопје **Ристо Филиповски, с. р.**

49.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на алинејата 2 од точка 1 на член 8 и ставот 1 на член 9 од Договорот за регулирање меѓусебните права и обврски меѓу здружението, основните организации и работната заедница во состав на Деловното здружение „Југопамук“ во Струмица, како и уставноста на членовите 5 и 6 од Самоуправната спогодба за внатрешна организација и систематизација на работните места на работната заедница заеднички служби во Деловното здружение „Југопамук“ во Струмица од 1974 година, по одржаната јавна расправа на 24 декември 1975 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

— алинејата 2 од точка 1 на член 8 и ставот 1 на член 9 од Договорот за регулирање меѓусебните права и обврски меѓу здружението, основните организации и работната заедница во состав на здружението, склучен во 1974 година меѓу Деловното

здружение „Југопамук“ во Струмица, Основната организација на здружениот труд за преработка на памук во Неготино, Основната организација на здружениот труд за преработка на памук и свилюбубени кожурци во Струмица и работната заедница на заедничките служби; и

— членовите 5 и 6 од Самоуправната спогодба за внатрешна организација и систематизација на работните места во работната заедница на заедничките служби во Деловното здружение „Југопамук“ во Струмица, утврдена од соборот на работните луѓе на работната заедница во 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Деловното здружение „Југопамук“ во Струмица, во основните организации на здружениот труд во Неготино и Струмица и во работната заедница на заедничките служби во Струмица на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 13/75 од 11 септември 1975 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со членот 31 од Уставот на СР Македонија.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во алинејата 2 од точка 1 на член 8 од договорот означен во точката 1 од оваа одлука е определено работната заедница на заедничките служби да врши комерцијални работи, промет со памучно влакно, памучно семе, линтере, репроматеријали, механизација и опрема за памукопроизводството, како и набавка на квалитетни сррти семиња и заклучување договори. Судот потоа утврди дека според ставот 1 на член 31 од Уставот на СР Македонија работниците што во организацијата на здружениот труд вршат административно-стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за повеќе организации во нејзиниот состав и работниците што вршат такви работи во земјоделска или друга задруга, како и работниците во организација на деловно здружување, банка и заедница на осигурување образуваат работна заедница. Работниците во таква работна заедница можат да се организираат како организација на здружениот труд под услови утврдени со закон.

Со оглед на тоа што со алинејата 2 на точка 1 од член 8 од оспорениот договор е определено работната заедница на заедничките служби да врши и работи на стоков промет, а не административно-стручни, помошни и на нив слични работи, Судот утврди дека оваа одредба од договорот не е во согласност со ставот 1 на член 31 од Уставот на СР Македонија.

Судот потоа утврди дека во ставот 1 на член 9 од договорот е определено основните организации на здружениот труд и работната заедница да управуваат со основните и другите средства со кои ја вршат дејноста за сметка на здружението и дека управуваат и располагаат со обртните средства во обем потребен за нивната работа.

Согласно ставот 3 на член 31 од Уставот на СР Македонија работниците во работните заедници што вршат административно-стручни, помошни и на нив слични работи имаат право на средства

за лична и заедничка потрошувачка, во согласност со начелото за распределба според трудот и со основите и мерилата за распределба што важат во организациите на здружениот труд, како и други самоуправни права на работниците во организациите на здружениот труд во согласност со природата на работите што ги вршат и со заедничките интереси заради кои се образувани овие работни заедници.

Според тоа работните заедници за вршење административно-стручни, помошни и на нив слични работи, немаат право да управуваат со основни средства. Со оглед на тоа што со ставот 1 на член 9 од договорот е определено работната заедница да има право да управува со основни средства, Судот утврди дека оваа одредба од договорот не е во согласност со ставот 3 на член 31 од Уставот на СР Македонија.

Оценувајќи ги членовите 5 и 6 од Самоуправната спогодба за внатрешна организација и систематизација на работните места во работната заедница на заедничките служби Судот утврди дека во ставот 1 на член 5 од спогодбата е определено со работата на работната заедница на заедничките служби да раководи директорот на здружението, кој е и директор на работната заедница на заедничките служби во состав на деловното здружение, а дека во членот 6 од спогодбата се определени работите што ги врши директорот на здружението односно на работната заедница.

Според ставот 4 на член 31 од Уставот на СР Македонија меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во работните заедници и корисниците на нивните услуги се уредуваат со самоуправни спогодба, а меѓусебните односи на работниците во работната заедница се уредуваат со нивни самоуправни акти во согласност со таа спогодба. Тргувајќи од оваа уставна одредба, како и од одредбата на ставот 3 на член 31 од Уставот, Судот смета дека според Уставот работниците во

работната заедница имаат определена самоуправни положба и дека е спротивно на таа самоуправни положба директорот на организацијата на здружениот труд односно на организацијата на деловното здружување истовремено да е директор на работната заедница. Поради тоа Судот утврди дека членовите 5 и 6 од оспорената самоуправни спогодба не се во согласност со ставовите 3 и 4 на член 31 од Уставот на СР Македонија.

При одлучувањето Судот ги ценеше наводите на потписниците на оспорениот договор изнесени во писмениот одговор и на јавната расправа дека, макар што од формулациите на оспорените одредби од договорот произлегува дека работната заедница врши промет со стоки и управува со основни средства, фактично таа тоа не го врши. Судот утврди дека овие наводи не се од значење за оценување уставноста на оспорените одредби од договорот, затоа што без оглед на примената, тие одредби како важечки, можат во секој момент да се применат и да предизвикаат дејство.

Судот исто така ги ценеше наводите на претставниците на работната заедница на заедничките служби дека постои практика во другите деловни здруженија и организации на здружениот труд директорот на деловното здружение односно на организацијата на здружениот труд истовремено да е директор на работната заедница на заедничките служби, но оцени дека се неосновани затоа што практиката не е од значење за оцената уставноста на оспорениот самоуправни акт.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 13/75

24 декември 1975 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

63.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на ССРМ, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичката заедница на вработувањето, Општата заедница на образованието, Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА САМОУПРАВНОТО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ И ДЕЈСТВУВАЊЕТО ВО ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

За поуспешно остварување на политиката на вработувањето, за создавање услови за поцелосно остварување на правото на работа преку продуктивно вработување, како и за обезбедување рационално користење на трудот на активното население, учесниците на општествениот договор (договор), ги утврдуваат заедничките основи на самоуправниот уредување и дејствувањето во областа на вработувањето и работеноста.

Член 2

Учесниците ќе се залагаат, врз начелата на самоуправниот социјалистички основи, да обезбедат единствено однесување на основните организации

на здружениот труд и нивните асоцијации, општествено-политичките заедници, самоуправниот интересни заедници, општествено-политичките организации и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: организации и заедници) во уредувањето и решавањето на прашањата од областа на вработувањето, а особено:

- развојната политика и вработувањето,
- планирањето на вработувањето,
- пријавувањето и огласувањето на слободните работни места и евиденција на безработните,
- основите за утврдување критериуми за приоритет при вработувањето,
- вработувањето на млади стручни кадри — приправници,
- материјалната и социјалната сигурност на работниците за време на привремена безработност,
- основните начела за солидарност во финансирањето на вработувањето,
- подготвувањето на работниците за вработување,
- обезбедување на услови за поголема подвизност на работниците за вработување,
- обезбедување работни места на работници во друга основна организација на здружен труд.

Член 3

Учесниците ќе се залагаат, во рамките на своите уставни права, должности и одговорности, примената на заедничките основи и начела од Договорот да се обезбеди со општествени планови и програми за развој, со прописи, општински договори за вработување и други општествени договори и самоуправни спогодби.

1. Развојната политика и вработувањето

Член 4

Учесниците се обврзуваат дека ќе се залагаат: — организациите и заедниците со своите планови и програми за работа и развој поуспешно да ги остваруваат уставните обврски за создавање на услови за отварање на нови работни места и за зголемување на продуктивната вработеност, во согласност со можностите и потребите од вработување,

— порационално да се користат производствените капацитети и фондовите на работното време, со воведување и на повеќе смени и работни турнуси во оние основни организации на здружениот труд каде што постојат објективни услови и можности за тоа,

— на основните организации на здружениот труд кои остваруваат висок доход како резултат на исклучителни погодности, да им се создаваат обврски овој доход во целост или делумно да се користи за развој на материјалната основа на здружениот труд на основната и на друга организација на здружен труд во која е остварен тој доход, односно за развој на материјалната основа на здружениот труд во општината и Републиката, заради овозможување на поголемо вработување.

Член 5

Учесниците преку носителите на инвестиционата и кредитната политика ќе настојуваат да се обезбеди:

— инвестиционите вложувања да се насочуваат и во оние дејности кои овозможуваат поголемо и попродуктивно активирање на населението, со ориентација средствата за работа да се доближат до изворите на работната сила и да се стимулираат и поддржуваат напорите на организациите за дисперзија на свои погони и производство,

— доследна и навремена реализација на инвестициите за изградба на нови објекти, за реконструкција, модернизација и интензификација на стопанството и порамномерен развој на производствените капацитети во одделни региони,

— услови за што поголемо ангажирање на работните луѓе за работа врз база на личен труд и средства во сопственост на граѓаните, обезбедувајќи даночни олеснувања, економски и други мерки за поттикнување и стимулирање на овие дејности,

— поповолни услови за кредитирање и проширување на трудоинтензивните гранки и терцијарните дејности (бенефицирана камата, подолг рок за враќање на кредити и друго) како можност за поголемо работно ангажирање на населението и преку работа на СИЦ (домашни ракотворби и друго),

— насочување на техничко-технолошкиот развој и на структурните промени во производството, како основа за поголемо продуктивно вработување,

— организирано и постапно враќање на нашите работници од работа во странство преку создавање на услови за нивно работно ангажирање во општественото стопанство, во индивидуалниот сектор на земјоделството и врз основа на личен труд и средства во сопственост на граѓаните (со користење и на штедните влогови и заштеди на работниците од работа во странство),

— здружување на средства од организациите и заедниците и од работните луѓе за отворање на нови работни места и продуктивно вработување.

— услови за привлекување и поголемо ангажирање на странски капитал и за развој на деловно-техничка соработка на организациите на здружениот труд со странски деловни партнери, особено организациите од областа на градежништвото за изведување на градежни работи во странство посебно во земјите во развој, како можност за зголемување на вработеноста.

Член 6

Учесниците ќе се залагаат во реализацијата на долгорочната програма за развој на земјоделството (зелен план), да го стимулираат процесот на развојот на кооперативните односи меѓу организациите на здружениот труд од земјоделството и прехранбената индустрија со индивидуалните земјоделски производители, имајќи ја предвид и општествената ориентација за поголемо производство на храна.

Во рамките на општите настојувања за подобрување на условите за работа и живеење на село, учесниците се обврзуваат, преку прописи и самоуправни спогодби, да се реши прашањето за учество на земјоделците кооперанти во самоуправувањето во организациите на здружениот труд, правото на инвалидско-пензиско осигурување, здравствено осигурување и други права од кооперантските односи.

Член 7

Учесниците ќе ги поддржуваат и прошируваат постојните мерки во изградбата на инфра и супраструктурата на село, преку создавање на услови за комплексно просторно и урбанистичко решавање и целосно обликување на покрупните селски населби, како услов за ублажување на безработноста.

За поуспешна реализација на овие мерки учесниците ќе се ангажираат во општините да се изготвят долгорочни и оперативни годишни програми.

Член 8

Со оглед на потребите и големото значење на станбеното и комуналното стопанство за работно активирање на работните луѓе, учесниците ќе се залагаат за интензивирање и стимулирање на станбената и комуналната изградба (станови за пазар, водовод, канализација, паркиралишта, улична мрежа и друго) и за урбанизација и изградба на рекреативни зони во подрачјата на градовите.

Член 9

Учесниците ќе ги поддржуваат и стимулираат иницијативите на месните заедници во утврдувањето и реализацијата на развојната политика и политиката на вработувањето, а посебно во утврдувањето на материјално-социјалниот статус на безработните.

Член 10

Учесниците ќе се залагаат, со примена на мерките и критериумите за вработување, утврдени во овој и во другите општествени договори и самоуправни спогодби, да се зголеми вработеноста на членовите на домаќинствата кои се жители на градовите и индустриските центри.

2. Планирање на вработувањето

Член 11

Поаѓајќи од уставните начела на самоуправно планирање, а со цел да се обезбедат оптимални услови за продуктивно вработување, учесниците се обврзуваат да се обезбеди плановите и програмите за работа и развој на организациите, заедниците и општествените планови на општините и Републиката да содржат и програми за развој на вработеноста и на кадрите, со кои ќе се обезбедат услови за продуктивно работно ангажирање на расположливите работни потенцијали, за стабилно растење на вработеноста и за развојот на кадрите во согласност со потребите на општеството и интересите на поединците.

Член 12

Учесниците ќе се залагаат организацијата на здружениот труд, која ќе се определи за модернизација на производствениот процес, за преориентација на работењето или за други унапредувања што придонесуваат за поголема продуктивност на трудот и за поголем успех на организацијата, едно-

време со планот за модернизација, унапредување, односно преориентација на работењето, да го утврди и планот за преквалификација и вработување на работниците, ако поради овие промени во организацијата ќе престане потребата од нивната работа.

Планот за модернизација, унапредување или преориентација на работењето треба да се смета за нецелосен и учесниците ќе се залагаат да не се одобруваат средства за негова реализација, ако не содржи и план за преквалификација и вработување на работниците ако поради тоа престане потребата од нивната работа.

Член 13

Учесниците ќе се залагаат програмите за развој на организациите најмалку да го содржат следното:

- бројот, професионалната и квалификационата структура на потребните работници,
- динамиката на задоволувањето на потребите од кадри,
- начинот на подготвување и обезбедување на потребните работници,
- мерки за реализација на планот на вработувањето и развојот на кадрите,
- мерки за продуктивно вработување на внатрешните резерви во здружениот труд.

Учесниците се согласни да се обезбеди обврска, програмите од претходниот став, односно делот кој се однесува на вработеноста, да се доставуваат до општинските заедници на вработувањето.

Член 14

Учесниците ќе се залагаат во програмите што ги донесуваат општинските заедници во врска со вработувањето да се утврдат:

- бројот и структурата на работниците кои ќе бараат работа, како и бројот и структурата на работниците кои се планираат да се вработат,
- мерките, начинот и средствата за подготвување на работниците за нивно успешно вработување,
- целите што треба да се постигнат во политиката на заштитата на работниците за време на привремената безработност, како и средствата за остварување на тие цели,
- тековните и долгорочните задачи што треба заедниците сами или во соработка со други органи и организации да ги извршат заради решавање на одделни актуелни проблеми на вработувањето и да утврдат и предложат прашања што треба да се решат на друго ниво.

Член 15

Републичката заедница на вработувањето, врз основа на програмите на општинските заедници на вработувањето, во својата програма ќе ги искажува потребите од ангажирање на работниците од подрачјата на други општини во рамките на Републиката, односно од работниците на привремена работа во странство, како и бројот на работниците кои можат да се вработат во подрачјата на други општини во Републиката, во другите републики и покраини.

Член 16

Учесниците ќе се залагаат да се склучат посебни општествени договори во рамките на Републиката меѓу Општата заедница на образованието, Стопанската комора на Македонија и Републичката заедница на вработувањето и Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија и посебни самоуправни спогодби во рамките на општините за развој на стручното образование, професионалната ориентација, стипендирањето и кредитирањето на ученици и студенти и за откривање на талентирани младинци и нивно стипендирање, поаѓајќи од потребата од потесна меѓусебна поврзаност на овие активности и нивно усогласување со општествените потреби.

Член 17

За што побрз развој на кадрите во согласност со општествените потреби, како и заради поефикасна работа на посредувањето при вработувањето, професионалната ориентација и образованието, учесниците се согласни да обезбедат создавање на услови за систематско следење развојот на занимањата, за организирање на работа врз анализата на занимањата и за изработка на номенклатура и класификација на занимањата.

Член 18

Учесниците се согласни дека за успешно планирање на вработувањето се нужни соодветни проучувања и истражувања на населението, па за таа цел Извршниот совет, Стопанската комора на Македонија и Републичката заедница на вработувањето ќе обезбедат услови за проучување на развојот и структурата на вкупното, а посебно на работоспособното население и за неговото организирано насочување во согласност со потребите на стопанскиот и општествениот развој.

3. Пријавување и огласување на слободните работни места и евиденција на безработните

Член 19

Учесниците ќе се залагаат:

- организациите и заедниците своите потреби од работници да ги пријавуваат до заедниците на вработувањето според единствени податоци, што ги утврдува Републичката заедница на вработувањето,
- општинските заедници на вработувањето, во договор со организациите и заедниците, пријавените слободни работни места да ги огласуваат на начин достапен на сите невработени што ги исполнуваат условите за соодветните работни места, вклучувајќи ги и работниците на привремена работа во странство,
- меѓусебните обврски на општинските заедници на вработувањето и организациите и заедниците во врска со пријавувањето и огласувањето на слободните работни места да се утврдат во општествените договори за подрачјето на општината и во самоуправните спогодби за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Член 20

Општинските заедници на вработувањето, во согласност со организациите и заедниците од своето подрачје, треба да ги пријавуваат на Републичката заедница на вработувањето слободните работни места кои не можат да се пополнат со соодветни работници од нивното подрачје.

Републичката заедница, слободните работни места од претходниот став ќе ги огласува најдоцна во рок до пет (5) дена по приемот на пријавата, односно барањето на општинската заедница и да преземе соодветни мерки за пополнување на пријавените слободни работни места со работници од подрачјата на други општински заедници.

Член 21

Врз основа на информациите за слободните работни места во организациите на здружениот труд од другите републики и покраини, Републичката заедница ќе презема навремена мерка за обезбедување на работници за тие организации според пријавените потреби, а во согласност со Самоуправната спогодба за основните начела, условите и постапката на меѓурејубличкото и покраинското посредување при вработувањето.

Член 22

Заради обезбедување поцелосен преглед на движењето на работниците (вработување и престанок на работа), Републичката заедница на вработувањето и Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување се обврзуваат да обезбедат усогласување на своите евиденции.

Член 23

Учесниците се согласни евиденцијата за лицата што бараат вработување да се води во заедниците на вработувањето по единствена методологија што ја утврдува Републичката заедница врз основа на постојните позитивни прописи и овој договор.

Во методологијата од претходниот став треба да се утврдат и критериуми за утврдување на лицата кои можат да се сметаат за стварно безработни и тие да се регистрираат на начин утврден во методологијата, при што под стварно невработено лице треба да се смета лице кое е способно и сака да работи, прифаќа вработување што му одговара на неговите работни и стручни способности, а нема можност со личен труд да обезбедува средства за живот.

Лицата што се занимаваат со приватна професионална дејност, работниците што бараат да го променат работното место, редовните ученици и редовните студенти, лицата што уживаат лична пензија, инвалидите од прва категорија, лицата што се постари од 65 години (мажи) односно 60 години (жени), ако немаат право на здравствено осигурување за време на безработноста, не треба да се водат во евиденцијата на безработните.

4. Основи за утврдување критериуми за приоритет при вработувањето

Член 24

Поради се уште ограничените можности за работно активирање во општествениот сектор на сите лица што бараат вработување, учесниците ќе се залагаат да се утврдат критериуми за приоритет при вработувањето на лицата кои се стварно невработени.

Член 25

Под еднакви услови предвидени за работното место, приоритетот при вработувањето треба да се заснова врз следните основни критериуми:

- социјално-економската положба на работникот,
- посебните услови.

Член 26

Социјално-економската положба на работникот треба да се утврдува според материјалната положба на безработниот и членовите на неговото потесно семејство.

Материјалната положба од претходниот став треба да се докажува со документи издадени од надлежен орган. Месните заедници и други органи соработуваат и им помагаат на општинските заедници на вработувањето за утврдување на материјалната положба и другите елементи релевантни за приоритет при вработувањето на работникот.

Член 27

Како посебни услови за приоритет при вработувањето треба да се утврдат:

- престанокот на својството на работник во здружениот труд поради престанок на организацијата,
- учеството во НОБ,
- инвалидноста и намалената работна способност (воени и мирновоени инвалиди, инвалиди на трудот, ментално ретарирани и други инвалидни лица),
- член на потесното семејство на паднат борец или жртва на фашистичкиот терор,
- статусот на повратник на лицата од источните земји,
- лицата на кои, според Општествениот договор за привремено вработување на југословенски граѓани во странство и враќање од работа во странство, не може да им се издаде одобрување за вработување во странство, и
- времетраењето на привремената безработност.

Критериумите за приоритет при вработувањето за лицата од алинеите 3 до 7 на претходниот став треба да се применуваат само при првото вработување.

Член 28

Во траењето на привремената безработност треба да се признава времето од денот на пријавувањето на работникот во заедницата пред заминувањето на работа во странство со посредство на заедницата, пред заминување на отслужување на воен рок, односно пред стекнување својство на работник на одредено време.

Член 29

Независно од утврдените критериуми за приоритет при вработувањето, треба да се вработуваат следните лица:

— работник кој чека на вработување подолго од три години, а има најмалку средна стручна спрема, односно средно образование за одредено занимање,

— работник — член на потесното семејство на работник кој загинал или е онеспособен за работа вршејќи ја својата должност во организацијата, а таа врши вработување,

— лице кое има статус на кооперант, а бара вработување во организацијата врз основа на вложување на сопствени средства за работа и земјиште, како и лице кое со вложување на сопствени средства овозможува отворање на работно место за своето вработување.

Член 30

Општинските заедници на вработувањето треба да соработуваат со организациите и заедниците при изборот на работниците кои, според огласот или конкурсот, се пријавиле за вработување. Врз основа на својата евиденција (приоритетна листа), заедниците на вработувањето им даваат податоци на организациите и заедниците што вршат вработување за материјалната положба и другите елементи релевантни за правилен избор и утврдување на приоритетот при вработувањето на пријавените кандидати за вработување.

По барање од организациите и заедниците, општинската заедница на вработувањето треба да води стручна постапка за избор на работници за вработување од редот на регистрираните безработни.

Член 31

Врз основите за приоритети при вработувањето од овој договор, во општинските договори треба да се утврдат и вреднуваат критериуми за приоритетите при вработувањето и мерки за материјална и општествена одговорност за неисполнување на преземените обврски.

Член 32

Учесниците сметаат дека на работникот би требало да му престане правото на приоритет за вработување врз основа на утврдените критериуми во општинските договори, ако од неоправдани причини го одбие понуденото работно место кое одговара на неговата стручна спрема и другите работни способности.

Член 33

Критериумите утврдени во општинските договори треба да се применуваат и при вработувањето на наши граѓани во странство, доколку ги исполнуваат условите од Општествениот договор за привремено вработување на југословенски граѓани во странство и за враќање на југословенски граѓани од работа во странство.

Член 34

Учесниците ќе се залагаат да обезбедат организациите и заедниците во своите акти работните места да не ги условуваат со отслужен воен рок и пол (машки-женски), освен во случаите каде

што е тоа пропишано со закон, како и да утврдат соодветен процент за вработување на инвалидни лица, во зависност од бројот на вработените.

5. Вработување на млади стручни кадри — приправници

Член 35

Заради поголемо и побрзо вработување на младите школувани кадри, учесниците ќе се залагаат во плановите и програмите за вработување на организациите и заедниците да се обезбеди соодветен број работни места за овие кадри, и да се надмине практиката секоје работно место да се пополнува со работник кој веќе има работно искуство.

Член 36

Стекнувањето на својство на работник во здружениот труд на младите стручни кадри треба да претставува постојана обврска на работниците во организациите и заедниците, во согласност со програмите за развој, потребата од подобрување на квалификационата структура на вработените, техничко-технолошките примени во производството и работењето, вкупниот број на вработените и природниот одлив на стручните кадри од организациите и заедниците.

Член 37

Учесниците ќе се залагаат младите школувани кадри да се вклучуваат во здружениот труд и во својство на приправници.

Организациите и заедниците примањето на приправници треба да го вршат со цел лицата со завршено високо, вишо и средно образование, низ практична работа, да се здобијат со искуство за самостојно вршење на работите на работното место во рамките на својот степен на образование и насока, како и заради остварување на уставното право за работа.

Член 38

Учесниците ќе се залагаат во општествените договори за вработување, што се склучуваат во општините, врз основите на овој договор поблиску да се утврдат критериуми за примање на приправници.

Врз основа на критериумите од општинските договори за вработување, организациите и заедниците би требало во самоуправните спогодби за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд поблиску да ги утврдат: бројот на приправниците по занимање и степен на образование што би ги примале секоја година, начинот на оспособување на приправниците за самостојна работа, личните приходи, како и другите права и обврски на приправниците што произлегуваат од трудот и по основ на трудот.

Член 39

Во зависност од критериумите за примање на приправници (вкупниот број на вработените работници, структурата на кадрите утврдена со самоуправни спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд, постојната стручна структура на вработените работници, видот на дејноста, нивото на технологијата и степенот на опременост за вршење на дејности, односно обемот и содржината на развојната програма, како и од очекуваниот број на слободни работни места) учесниците на Договорот сметаат дека организациите и заедниците треба да примаат годишно најмалку:

— еден приправник ако има до 30 вработени работници,

— еден приправник на секои натамошни 50 вработени работници,

— еден приправник на секои натамошни 100 над 1.000 вработени работници.

Член 40

По исклучок од претходниот член, организациите од областа на образованието и просветата, во договор со интересната заедница, во тековната учебна година треба да примаат приправници за наставно-воспитна работа зависно од природниот одлив на постојните наставно-воспитни работници и проширувањето на дејноста.

Член 41

Со општествениот договор за вработување за подрачјето на општината треба да се утврдат случаите во кои организацијата не е должна за одредено време да прима приправници, а особено кога организацијата им исплатува на работниците гарантиран личен доход.

Одлука за привремено ослободување треба да донесува собранието на општината, со претходно прибавено мислење од синдикатот и општинската заедница на вработувањето.

Член 42

Критериумите за приоритети при вработувањето треба да се применуваат и за приправниците, освен за завршените студенти и ученици кои добивале стипендија или кредит за школување од организацијата и заедницата што вршат вработување.

Член 43

Заради создавање на услови за вработување на млади стручни кадри, учесниците ќе се залажат во општинските договори за вработување и во соодветните општи акти на организациите и заедниците, да се утврди обврска надлежниот самоуправен орган на организацијата, односно заедницата, задолжително за секој работник кој ги исполнил условите за пензионирање, да го разгледа случајот и да донесе одлука дали има неопходна потреба таквиот работник и понатаму да го задржи својството на работник или да се пензионира. Доколку донесе одлука за задржување на работникот, таквата одлука да се преиспитува секоја година.

Постапката од претходниот став треба да се применува и на работниците кои веќе се здобиле со статус на пензионер, а повторно се реактивирале.

Општинските заедници на вработувањето треба да водат посебна евиденција за случаите од став 1 и 2 на овој член.

6. Материјалната и социјалната сигурност на работниците за време на привремената безработност

Член 44

Тргувајќи од уставното начело дека правата на работниците за време на привремената безработност се уредуваат врз принципот на задолжително социјално осигурување и заемност и солидарност, учесниците се согласни и ќе настојуваат правата на работниците за време на привремената безработност да се уредат врз следниве основи:

— врз принципот на заемност и солидарност и минатиот труд — право на паричен надоместок, со тоа што ова право на работниците не може да се условава со приходите на безработниот и членовите на неговото семејство додека трае исплатата по овој основ,

— врз принципот на заемност и солидарност — право на парична помош, по истекот на времето за кое работникот остварувал примања врз основа на задолжителното социјално осигурување, со тоа што видовите на овие помощи и поблиските услови за остварување на овие права треба да ги утврдуваат општинските, односно Републичката заедница на вработувањето, во зависност од потребите на работникот и материјалните можности на заедницата.

Член 45

Со проширувањето на условите за остварување на правото на паричен надоместок за време на привремената безработност, треба да се обезбеди еднаква социјална сигурност на работниците на територијата на Републиката, поради што учесниците се согласни и ќе настојуваат со прописи да се уреди:

— времето за користење на правото на паричниот надоместок да изнесува најмалку три месеци ако работникот има девет месеци непрекината работа, односно 12 месеци работа со прекини во последните две години,

— најнискиот износ на паричниот надоместок да биде 75% од гарантираниот личен доход на подрачјето на општината каде што работникот го остварил правото на надоместок,

— на работникот кој има право на паричен надоместок може, под одредени услови утврдени со пропис, да му се исплати еднократен паричен надоместок, помош, кредит и слично, со тоа што овие средства наменски да се користат за работно активирање на работниците врз база на личен труд, во туризмот, земјоделството, трудоинтензивните дејности и слично,

— корисникот на паричен надоместок да биде должен да прифати вработување надвор од месетото на живеењето ако се исполнети пропишаните услови,

— исплатата на паричниот надоместок да може под определени услови, да престане, а пред се во случај ако работникот неоправдано го одбие понуденото вработување кое одговара на неговите стручни и други работни способности.

Член 46

Учесниците се согласни и ќе настојуваат со прописи да се уреди времето на привремената безработност, за кое работникот остварува право на паричен надоместок врз принципот на задолжително социјално осигурување, да се признава во посебен стаж, но најмногу до 12 месеци.

Член 47

Учесниците се согласни и ќе настојуваат да им се обезбеди право на здравствено осигурување на сите стварно безработни лица кои пред престанувањето на работата биле носители на здравствено осигурување најмалку шест (6) месеци, а на лицата што завршиле средно, вишо и високо образование, без оглед на претходното време на здравственото осигурување, под услов ако се пријават заради вработување во рок од 60 дена по престанувањето на својството на работник односно по завршување на школувањето.

Член 48

При остварувањето на правата за време на привремената безработност, учесниците сметаат дека треба да се поаѓа од следните принципи:

— работникот да го остварува правото за време на привремената безработност во заедницата на вработувањето, надлежна според местото на последното вработување, додека лицата од претходниот член на овој договор кои се пријавиле заради вработување по завршување на школувањето — според местото на живеење,

— работникот кој има право на паричен надоместок, односно право на здравствено осигурување, а работел на подрачјето на една заедница на вработувањето, додека местото на живеење му е на подрачје на друга заедница на вработувањето, користењето на овие права може да го пренесе во заедницата на вработувањето, надлежна според местото на живеење, со тоа што заедницата на вработувањето, надлежна според местото на работењето, би била должна да ги рефундира исплатените износи на надоместокот наместо личен доход, односно придонесот за здравственото осигурување.

Материјалните и другите обврски во случаите од претходниот став меѓу општинските заедници на вработувањето ги уредува Републичката заедница на вработувањето.

7. Основни начела за солидарност во финансирањето на вработувањето**Член 49**

Учесниците се согласни дека финансирањето на вработувањето и правата на работниците за време на привремената безработност треба да се засноваат врз начелата на солидарност.

Солидарноста во финансирањето на работите на вработувањето и правата на работниците за време на привремената безработност, за чие остварување условите се утврдени со републички прописи, треба да се обезбеди во рамките на општинските заедници и Републичката заедница на вработувањето.

Средствата за солидарност во Републичката заедница би можеле да се користат под услови, мерила и критериуми што треба да ги утврди таа заедница.

Солидарност во финансирањето на подготвувањето на работниците преку стручно оспособување и преквалификација треба да се обезбеди во рамките на општинските заедници на вработувањето, а на ниво на Републиката под услови утврдени со самоуправни спогодба меѓу општинските заедници.

Член 50

Средствата за финансирање на стручното оспособување и преквалификација на работниците треба да се обезбедуваат делумно од средствата на вработувањето (и тоа од средствата на заедниците од чии подрачја се работниците, од средствата на заедниците од чие подрачје е основната организација на здружениот труд за која работниците стручно се оспособуваат, односно преквалификуваат), а делумно од средствата на организациите и заедниците за чии потреби работниците стручно се оспособуваат и преквалификуваат.

Член 51

Заедниците на вработувањето треба да склучуваат договори со организациите и заедниците за програмирање, изведување и финансирање на стручното оспособување и преквалификација на работниците, како и за нивното вработување по завршеното стручно оспособување и преквалификација.

Член 52

Учесниците ќе се заложат со општествените договори за вработување да се обезбеди средствата што организациите на здружениот труд ги издвојуваат или врз начелата на заемност и солидарност ги здружуваат со други организации на здружен труд заради вработување на работниците на кои им престанала потребата од нивната работа, да ги здружуваат и со заедниците на вработувањето и да се користат за стручно оспособување и преквалификација, како и за вработување и стимулирање на основните организации на здружениот труд кои ги примаат работниците што остануваат без работа.

8. Подготвување на работниците за вработување**Член 53**

За што поуспешно вработување на стварно безработните лица, учесниците се согласни дека општинските заедници на вработувањето треба да организираат подготвување на овие работници, заради вработување преку стручно оспособување и преквалификација.

Учесниците ќе се залагаат да се обезбеди стручно оспособување и преквалификација на стварно безработните лица, ако со договор е утврдена конкретната потреба од такви работници, од-

носно ако е обезбедено нивно вработување по завршеното стручно оспособување и преквалификација.

Член 54

Општатата заедница на образованието, Републичката заедница на вработувањето и Стопанската комора на Македонија ќе подготват единствени основи за стручно оспособување и реостручување на работниците низ практична работа, а особено за дефицитарните занимања за кои работниците можат за покрок да се оспособат за работа за одредено работно место.

Заедниците од претходниот став и Стопанската комора ги утврдуваат условите, начинот и надлежноста за признавање на стручната оспособеност на работниците кои стручно се оспособиле за одредено занимање, односно работно место на практична работа за време на привремената работа во странство.

Организациите на здружениот труд, општинските заедници на вработувањето и другите организации и заедници кои непосредно го реализираат стручното оспособување и реостручување на работниците од став еден на овој член, врз основа на единствените основи, треба да изготвуваат конкретни планови и програми за стручно оспособување зависно од потребите на основните организации на здружениот труд за чии потреби се врши стручно оспособување или преквалификација.

9. Обезбедување на услови за поголема подвижност на работниците за вработување

Член 55

За да се обезбеди поголем степен на подвижност на работниците, учесниците ќе се залагаат за развивање систем на заеднички и селективни мерки (специфични за развиените и недоволно развиените подрачја) како што се: обезбедување на поволни услови за станување и исхрана, за лични доходи, за школување на децата, за обезбедување на парична помош поради вработување во друго место и преселување на семејството и друго.

Член 56

Учесниците сметаат дека за успешно развивање на внатрешните миграциони движења во рамките на Републиката и меѓу републиките и покраините е нужен развиен и современ систем на информирање за понудите и побарувањата на работна сила. За оваа цел Републичката заедница на вработувањето ќе ги преземе сите потребни мерки за осовременување на евиденцијата и за развивање на системот на информирање, како за работниците во Републиката, така и за работниците на привремена работа во странство.

Член 57

Учесниците сметаат дека со прописи треба да се утврди обврска на основните организации на здружениот труд, на работниците кои во нив стапуваат на работа, а не може да им се обезбеди дневен превоз до работа и назад, да им се обезбеди сместување и исхрана која одговара на утврдените стандарди од собранијата на општините.

Член 58

Кога Републичката заедница на вработувањето организира посредување, предимство имаат работниците од недоволно развиените подрачја на Републиката, кои се регистрирани при општинската заедница на вработувањето.

Неразвиени подрачја од претходниот став се подрачјата утврдени со Законот за недоволно развиените подрачја во СР Македонија.

10. Обезбедување работно место на работник во друга организација на здружен труд

Член 59

Учесниците ќе се заложат со самоуправни спогодба основните организации на здружениот труд да ги утврдат случаите и условите во кои се должни да преземаат работници за кои престанала потребата од работа во друга организација од економски и технолошки причини.

Самоуправната спогодба од претходниот став организациите можат да ја склучуваат за подрачје на една или повеќе општини или во рамките на својата гранка, односно групација.

Во примената на самоуправната спогодба од овој член, заедниците на вработувањето треба да им даваат стручна и друга помош на учесниците на спогодувањето.

Член 60

Учесниците се согласни дека основните организации на здружениот труд треба да ги пријавуваат во заедниците на вработувањето работниците за чија работа ќе престане потребата на начин кој ќе го утврди Републичката заедница на вработувањето.

Член 61

Со самоуправната спогодба за здружување на основните организации во работна организација, односно со самоуправни спогодба за здружување на основните организации во заедница на основните организации треба да се утврди обврска за работникот трајно или привремено да работи во друга основна организација во состав на работната организација.

Начинот и постапката за премин на работникот од една во друга основна организација треба да се утврдува со самоуправни спогодба за здружување, со која се утврдува и надлежноста за одлучување по тоа прашање.

Во самоуправната спогодба за здружување со која се утврдуваат случаите и начинот за премин на работник од една во друга основна организација, особено треба да се уредат случаите на укинување на работното место, односно трајното намалување обемот на работата во основната организација во која работникот работи, зголемениот обем на работа во другата основна организација, бврањата на процесот на работата и меѓусебната зависност на основните организации — ако се работи за траен премин на работникот од една во друга основна организација, односно поради виша сила и нарушување во процесот на трудот — кога е во прашање привремен премин на работникот од една во друга основна организација.

11. Завршни одредби

Член 62

Учесниците ќе настојуваат да обезбедат прописите, општествените договори за вработување во општините и другите општи акти чие донесување произлегува од овој договор да се подготват и донесат во рок од шест месеци по објавувањето на овој договор.

Член 63

Учесниците се обврзуваат во рок од шест месеци по потпишувањето на договорот да изготват посебни програми за реализација на обврските што произлегуваат од одредбите на овој договор.

Член 64

Учесниците на овој договор формираат комисија за следење на неговото спроведување.

По еден член и еден заменик одредуваат учесниците на договорот.

Комисијата има свој деловник, по кој работи.

Член 65

Комисијата го следи спроведувањето на овој договор и за тоа најмалку два пати годишно пис-

мено ги известува учесниците заради преземање на соодветни мерки за реализација на обврските што произлегуваат од договорот.

Член 66

Постапката за изменување и дополнување на договорот се покренува со писмено барање на секој учесник на договорот. Барањето се доставува до другите учесници и до заедничката комисија.

Член 67

Овој договор влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01—802/1—75
3. II. 1976 година
Скопје

Потписници,
За Собранието на СР Македонија,
Републички секретар за труд,
Душко Георгиевски, с. р.

За Републичката конференција на ССРМ,
Потпретседател,
Томе Дракулевски, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Потпретседател,
Кицо Нонковски, с. р.

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,
Претседател,
Благоја Станоевски, с. р.

За Стопанската комора на Македонија,
Потпретседател,
инж. **Киро Роглев**, с. р.

За Републичката заедница на вработувањето,
Претседател на Собранието,
Миљивој Димитровски, с. р.

За Општатата заедница на образованието,
Претседател на Собранието,
Димче Левков, с. р.

За Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување,
Претседател на Собранието,
Никола Арсовски, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
Претседател на Собранието,
Лилјана Манева, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

64.

Врз основа на член 13, став 1, алинеја 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 2 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРЕПИШУВААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОДНОСНО ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

1. Во Одлуката за утврдување Листата на готовите лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 50/74), Листата на лековите се дополнува со следните лекови:

Red broj	NAZIV NA LEKOT	Proizvoditel na lekot	Forma na lekot
0	1	2	3
1.	Aldomet forte	Lek	tableti
2.	Ampicillin	Alkaloid	sirup
3.	Amoxil [®]	Pliva	kapsuli i sirup
4.	Antistin Plivin	Pliva	kapki za oči
5.	Azafen	Galenika	tableti
6.	Berotek	Zdravje	aerosol
7.	Canesten	Bauer-Pharma	krema, otopina, vaginaleti
8.	Cloxacilin	Alkaloid	kapsuli i sirup
9.	Combantrin	Alkaloid	tableti i suspenzija
10.	Daktarin	Krka	krema
11.	Diprogent	Belupo	krema i mast
12.	Dorsiflex	Lek	tableti
13.	Doxium	Lek	tableti
14.	Ersefurul	Bosnalijek	kapsuli
15.	Eskacef	Belupo	kapsuli i suspenzija
16.	Fasigyn	Krka	tableti
17.	Floxapen	Pliva i Krka	kapsuli
18.	Guno-daktrin	Krka	ovule vaginales
19.	Hiconcyl	Krka	kapsuli, kapki i sirup
20.	Honvan	Bosnalijek	tableti
21.	Ixoten	Bosnalijek	tableti
22.	Metampicilin	Alkaloid	kapsuli
23.	Moduretik	Lek	tableti

0	1	2	3
24. Noveril		Bosnalijek	dražež
25. Parclusone		Lek	mast
26. Rifadin		Galenika	sirup (suspensija)
27. Rivotril		Galenika	tableti
28. Sumetrin		Krka	tabl. za deca, tabl. za vozrasni, suspensija
29. Suvipen		Zdravje	prašak za deca, kapsuli
30. Unipen		Alkaloid	tableti
31. Tussefanze		Zdravje	tableti i sirup

2. Лековите Berotek i Ixoten, од групата на цитостатици, можат да се препишуваат само по предлог на лекар специјалист од соодветната специјалност.

3. Во Листата на лековите, објавена во „Службен весник на СРМ“, број 27/74, за лековите под реден број 38 — Ангисед и под реден број 753 — Зулурик во колоната 3 името на производителот на лекот се менува од Wellcome на Здравје.

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 01—183/1
2 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

65.

Врз основа на член 12, став 1, алинеја 11 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување и точка XII од Одлуката за утврдување на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 2 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА

1. За обезбедување средства за вршење на задачите и работите на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување за 1976 година, општинските заедници на здравството и здравственото осигурување уплатуваат придонес во височина утврдена со оваа одлука.

2. Височината на придонесот од претходната точка се утврдува во зависност од вкупните приходи остварени во претходната година на подрачјето на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, одделно за здравственото осигурување на работниците и земјоделците.

3. Вкупниот придонес на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување за 1976 година се утврдува во износ од 4.004.854 динари и се распоредува:

Општинска заедница	Годишен придонес		Вкупен придонес 1 + 2
	работници	земјоделци	
0	1	2	3
1. Скопје	1.271.713	72.218	1.343.931
2. Битола	247.031	99.515	346.546
3. Прилеп	175.105	80.150	255.255
4. Куманово	154.641	64.785	219.426
5. Кратово	14.866	7.610	22.476
6. Крива Паланка	34.620	18.355	52.975

0	1	2	3
7. Титов Велес	240.626	38.730	279.356
8. Кавадарци	76.785	13.505	90.290
9. Штип	127.629	29.030	156.659
10. Пробиштип	32.697	5.566	38.263
11. Радовиш	31.793	24.740	56.533
12. Кочани	66.746	32.025	98.771
13. Делчево	37.845	15.570	53.415
14. Берово	26.737	14.120	40.857
15. Охрид	119.025	14.605	133.630
16. Струга	72.970	12.550	85.520
17. Дебар	23.359	3.740	27.099
18. Кичево	56.578	13.290	69.868
19. Тетово	140.842	97.395	238.237
20. Гостивар	95.117	52.740	147.857
21. Струмица	125.460	71.575	197.035
22. Свети Николе	38.855	12.000	50.855
ВКУПНО:	3.211.040	793.814	4.004.854

4. Од средствата остварени од придонесот ќе се финансираат трошоците на самоуправниите органи на Републичката заедница, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија, Стручната служба на Републичката заедница и другите трошоци во врска со спроведувањето на здравственото осигурување.

5. Општинските заедници придонесот од точката 3 на оваа одлука ќе го уплатуваат во полза на средствата на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување најдоцна до 20-ти во месецот за изминатиот месец и тоа во височина од 1/12 од утврдениот годишен износ на придонесот за здравственото осигурување на работниците и здравственото осигурување на земјоделците.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 01—180/1
2 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

66.

Врз основа на член 107 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73), член 13, став 1, алинеја 2 од Законот за самоуправниите интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 13, алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на седницата на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 2 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

Со Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Фонд на солидарноста) управува Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Собрание на Републиката заедница) на начин утврден со Статутот на Републиката заедница.

II

Средствата на Фондот на солидарноста служат за обезбедување солидарност и порамномерно оптоварување на средствата на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување на земјоделците со трошоците за задолжителните видови на здравствена заштита.

III

Средствата на Фондот на солидарноста се обезбедуваат од:

— општинските заедници преку посебен придонес од приходите од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита;

— Социјалистичка Република Македонија од делот на своите приходи што спогодбено го утврдува со Републиката заедница и други приходи.

IV

Придонесот на општинските заедници за Фондот на солидарноста се пресметува и наплата од основа која ја сочинуваат утврдените приходи од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските заедници за тековната година, пресметани според просечниот приход на тие придонеси по осигурено лице во Републиката.

Височината на придонесот на општинските заедници за Фондот на солидарноста и просечниот приход по осигурено лице за задолжителните видови здравствена заштита во Републиката од претходниот став ги утврдува Собранието на Републиката заедница со посебна одлука.

Придонесот за Фондот на солидарноста во текот на годината општинските заедници го уплатуваат месечно до 15-ти во месецот за претходниот месец.

V

Право на надоместок за покривање на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита што се однесуваат на осигурените лица од Фондот на солидарноста има секоја општинска заедница која ги исполнува условите утврдени со оваа одлука.

VI

Височината на надоместокот за покривање на вишокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските заедници од Фондот на солидарноста се утврдува зависно од односот меѓу вкупниот износ на пресметаниот вишок на расходи на сите општински заедници во Републиката и вкупниот износ на остварените приходи на Фондот на солидарноста за тековната година.

Како вишок на расходи на општинската заедница, во смисла на претходниот став, се смета разликата меѓу фактички направените расходи за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица во текот на годината, но не повеќе од износот на истите расходи пресметани според просечните трошоци за таква заштита по едно осигурено лице во Републиката, и износот на пресметаните вкупни приходи од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита за

осигурените лица пресметани во смисла на точка IV став 1 и 2 од оваа одлука.

При пресметувањето на вишокот на расходи за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските заедници чиј просечен износ на остварените расходи по едно осигурено лице е помал од 90% од републичкиот просек на остварените расходи по едно осигурено лице, ќе се земе како остварените расходи на тие заедници по едно осигурено лице да изнесуваат 90% од просечниот износ на расходите по едно осигурено лице во Републиката.

Ако износот на остварените приходи на Фондот на солидарноста е еднаков или поголем од вкупниот износ на пресметаните вишоци на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на сите општински заедници во Републиката, пресметани во смисла на став 2 и 3 од овој член, вишоците на расходите на сите општински заедници се надоместуваат во полн износ.

Ако вкупниот износ на пресметаните вишоци на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на сите општински заедници во Републиката е поголем од вкупниот износ на остварените приходи на Фондот на солидарноста, надоместокот на вишокот на расходите ќе се изврши сразмерно со односот меѓу остварените приходи на Фондот на солидарноста и вкупниот износ на вишоците на расходите на општинските заедници.

VII

Во текот на годината на општинските заедници им се исплатува аконтација на надоместокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица по истекот на секое тримесечје.

Аконтацијата на надоместокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица во текот на годината ќе се пресметува и исплатува тримесечно по критериумите и на начин утврден со одредбите од точката V и VI од оваа одлука.

VIII

Конечното утврдување и исплатување на надоместокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица се врши по истекот на годината врз основа на податоците од завршните сметки на општинските заедници и завршната сметка на Фондот на солидарноста.

Ако по завршната сметка на Фондот на солидарноста се покаже вишок на приходи поголем од 10% од остварените приходи во соодветната година, износот на вишокот на приходите над тој процент ќе се распоредува на општинските заедници кои по завршната сметка за таа година оствариле непокриен вишок на расходи.

Распределбата на вишокот на приходи од претходниот став ќе се врши со посебна одлука на Собранието на Републиката заедница.

IX

Со цел да се спречи односно намали непотребното префрлување на средства од општинските заедници на Фондот на солидарноста и обратно, ќе се врши пребивање на нивните меѓусебни обврски на начин што ќе го утврди Стручната служба на Републиката заедница.

X

Се овластува Стручната служба на Републиката заедница по потреба да издава стручни упатства и објаснувања за примена на оваа одлука.

XI

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање и работење на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 10/72 и 2/74).

XII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 01—182/1
2 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

67.

Врз основа на член 107 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73), член 13, став 1, алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 13, алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржани на 2 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

I

Со Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците (во натамошниот текст: Фондот на солидарноста) управува Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Собрание на Републичката заедница) на начин утврден со Статутот на Републичката заедница.

II

Средствата на Фондот на солидарноста служат за обезбедување солидарност и порамномерно оптоварување на средствата на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, за здравственото осигурување на работниците со расходите за задолжителните видови на здравствена заштита.

III

Средствата на Фондот на солидарноста се обезбедуваат од:

- општинските заедници преку посебен придонес од приходите од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита, и
- други приходи.

IV

Придонесот на општинските заедници за Фондот на солидарноста се пресметува и наплатува од основата што ја сочинуваат остварените приходи од придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските заедници, пресметан со просечната стапка на тој придонес во Републиката во тековната година.

Височината на придонесот на општинските заедници за Фондот на солидарноста и просечната стапка на придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита во Републиката од претходниот став ги утврдува Собранието на Републичката заедница со посебна одлука.

Придонесот за Фондот на солидарноста во текот на годината општинските заедници го уплатуваат месечно до 15-ти во месецот за изминатиот месец, а дефинитивната пресметка и уплата на придонесот се врши според завршните сметки на општинските заедници.

V

Право на надоместок за покривање на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита што се однесуваат на осигурените лица од Фондот на солидарноста има секоја општинска заедница која ги исполнува условите утврдени со оваа одлука.

VI

Височината на надоместокот за покривање на вишокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските заедници од Фондот на солидарноста се утврдува зависно од односот меѓу вкупниот износ на пресметаниот вишок на расходи на сите општински заедници во Републиката и вкупниот износ на остварените приходи на Фондот на солидарноста за тековната година.

Како вишок на расходи на општинската заедница, во смисла на претходниот став, се смета разликата меѓу фактички направените расходи за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица во текот на годината, но не повеќе од износот на истите расходи пресметани според просечните трошоци за таква заштита по едно осигурено лице во Републиката и износот на остварените вкупни приходи од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита за осигурените лица пресметани во смисла на точка IV став 1 и 2 од оваа одлука.

Ако износот на остварените вкупни приходи на Фондот на солидарноста е еднаков или поголем од вкупниот износ на пресметаните вишоци на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на сите општински заедници во Републиката, вишоците на расходите на сите општински заедници се надоместуваат во полн износ.

Ако вкупниот износ на пресметаните вишоци на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на сите општински заедници во Републиката е поголем од вкупниот износ на остварените приходи на Фондот на солидарноста, надоместок на вишоците на расходите ќе се изврши сразмерно со односот меѓу остварените приходи на Фондот на солидарноста и вкупниот износ на вишоците на расходите на општинските заедници.

Право на надоместок на расходите на задолжителните видови на здравствена заштита немаат оние општински заедници чии вкупни приходи, остварени од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита од осигурените лица, се еднакви или поголеми од фактички направените расходи за обезбедување на таква заштита на осигурените лица, но не повеќе од износот на расходите пресметани според просечните расходи за таквата заштита по едно осигурено лице во Републиката.

VII

Во текот на годината на општинските заедници им се исплатува аконтација на надоместок на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица по истекот на секое тримесечје.

Аконтацијата на надоместокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица во текот на годината ќе се пресметува и исплатува тримесечно по критериумите и на начин утврден со одредбите на точката V и VI од оваа одлука.

VIII

Конечното утврдување и исплатување на надоместок на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица се врши по истекот на годината врз основа на пода-

тоците од завршните сметки на општинските заедници и завршната сметка на Фондот на солидарноста.

IX

Од средствата на Фондот на солидарноста ќе се финансира и дејноста на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија на обезбедување крводарители и унапредување на крводарителството во Македонија.

Износот на надоместокот што ќе се исплатува на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија за извршување на работите и задачите од претходниот став ќе се утврдува со посебен договор што за секоја одделна година ќе го склучуваат тој одбор и Собранието на Републичката заедница.

X

Со цел да се спречи односно намали непотребното префрлување на средства од општинските заедници на Фондот на солидарноста и обратно, ќе се врши пребивање на меѓусебните обврски на начин што ќе го утврди Стручната служба на Републичката заедница.

XI

Се овластува Стручната служба на Републичката заедница, по потреба, да издава стручни упатства и објаснувања за примена на оваа одлука.

XII

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање и работење на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците („Службен весник на СРМ“, бр. 10/72, 4/73, 49/73 и 3/75).

XIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 01—181/1
2 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

68.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за Републичкиот фонд за заеднички резерви на основните организации на здружениот труд од областа на здравството, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви на основните организации на здружениот труд од областа на здравството, на својата седница одржана на 13 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, ПО ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1975 ГОДИНА

I

Стапката за пресметување и уплатување на средствата во Републичкиот фонд за заеднички резерви на основните организации на здружениот труд од областа на здравството (Фонд), по завршните сметки за 1975 година изнесува 3% од остатокот на доходот.

II

Средствата на Фондот од претходната точка се уплатуваат во рок од 30 дена по усвојувањето на завршната сметка.

III

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на СРМ“.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 11
13 февруари 1976 година
Скопје

Претседател на Собранието на
Фондот,
прим. д-р **Василие Давидовски, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

69.

Врз основа на член 118, став 1 и 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72) и член 73, став 2, член 99 и 138, став 1, точка 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ
ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ
ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1975 ГОДИНА**

I

Со оваа одлука се врши усогласување на пензиите и другите примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1975 година, кој во однос на 1974 година изнесува 24,5%, и со процентот на разликата помеѓу конечно утврдениот процент на порастот на трошоците на животот во 1974 година и извршеното усогласување на пензиите и другите примања во 1975 година според оценетиот пораст на трошоците на животот во 1974 година, кој изнесува 0,3% во однос на 1973 година.

II

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, се зголемуваат за 19,84% и за износ од 70 динари.

На зголемување од претходниот став подлежат сите пензии определени од пензиска основа во која не е влезен целосно или делумно личниот доход односно основницата на осигурување од 1975 година, сразмерниот дел на пензијата определен за времето поминато на работа во СФРЈ, пензиите остварени врз основа на меѓународни конвенции за социјално осигурување со важност до 31 декември 1974 година, како и исклучително признаените пензии според член 27 и 44 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување остварени до 30 јуни 1975 година.

Привремените пензии определени според член 38 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 19,84% и за износот од 70 динари, со тоа што така зголемената пензија не може да биде повисока од граничниот износ на најниското пензиско примање.

III

Пензиите на борците на НОВ од пред 9 септември 1943 година определени од гарантираната пензиска основа во смисла на член 38, став 4 односно член 42, став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, аконтактивно се зголемуваат за 20%.

Усогласувањето на пензиите од претходниот став ќе се изврши по утврдувањето на просечниот личен доход на работниците во Југославија остварен во 1975 година.

IV

Паричниот надоместок за телесно оштетување, како и материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување по член 99 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 24,8%.

Основите од кои се определува паричниот надоместок за телесно оштетување во 1975 година од 1 јануари 1976 година се зголемуваат за 24,8%.

V

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите и другите примања според точка II, III и IV од оваа одлука служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, односно износот на другите примања што на корисникот му следува за месец декември 1975 година, не земајќи го предвид зголемувањето според Одлуката за вонредно усогласување на пензиите и другите примања според порастот на трошоците на животот во 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 40/75).

VI

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се одредува нов износ на заштитниот додаток според одредбите на соодветната одлука.

VII

Усогласувањето на пензиите и другите примања — според одредбите на оваа одлука ќе се изврши, и тоа:

1) на пензиите и другите примања за кои е донесено решение до влегувањето во сила на оваа одлука од Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на решение,

2) на пензиите и другите примања за кои решение за остварување на правото ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука од овластените стручни служби за донесување на решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен, при донесувањето на решението.

VIII

Појаснување за примената на одделните одредби од оваа одлука дава Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

IX

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01—169/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

70.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72) и член 26, став 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Најнискиот износ на пензиите за 1976 година изнесува 700 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01—170/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

71.

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72) и член 125 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Граничниот износ на најниското пензиско примање за определување висината на заштитниот додаток на пензијата, почнувајќи од 1 јануари 1976 година, се утврдува во износ од 1380 динари.

II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток според граничниот износ на најниското пензиско примање од претходната точка на корисниците на пензија кои имаат право на таков додаток на 1 јануари 1976 година ќе го изврши Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмени решенија.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01—171/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

72.

Врз основа на член 203, став 1, точка 1, а во врска со член 127 и 129 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАКИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА

Член 1

На корисникот на пензија му следува право на заштитен додаток на пензијата ако пензијата му е помала од пропишаниот граничен износ на најниското пензиско примање за годината во која се остварува правото и ако ни корисникот на пензијата ни членовите на неговото домаќинство немаат други приходи доволни за издржување (цензус на приходите).

Се смета дека ни корисникот на пензија ни членовите на неговото домаќинство, во смисла на одредбите на член 127 став 1 од Статутот на Заедницата, немаат други приходи доволни за издржување:

1) ако приходите остварени по основ од работен однос (лични доходи, надоместоци, пензии и друго) не изнесуваат повеќе од 583 динари месечно по член на домаќинството,

2) ако приходот од земјоделска дејност (катастарски приход) не изнесува повеќе од 212 динари годишно по член на домаќинството,

3) ако приходите од вршење на занаетчиска и друга стопанска дејност, или од интелектуални услуги, како и приходите од имот и имотни права што подлежат на данок (останати приходи) не изнесуваат повеќе од 233 динари месечно по член на домаќинството.

Член 2

Ако корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство имаат истовремено приходи по различни основи од член 1 на оваа одлука и ако тие приходи секој за себе се помали од одредениот износ во истиот член, сите приходи на домаќинството се сведуваат на месечни приходи остварени по основ на работен однос, на тој начин што годишниот катастарски приход се дели со 12 и количникот се множи со коефициентот 33, а останатите месечни приходи се множат со коефициентот 2,5. Збирот на така сведените и собраниите вкупни приходи на домаќинството (вклучително и приходите остварени по основ на работен однос) се дели со бројот на членовите на домаќинството и ако количникот изнесува помалку од 583 на корисникот на пензија му следува право на заштитен додаток.

Член 3

На досегашните корисници на заштитен додаток на пензијата им продолжува правото на заштитен додаток до 31 август 1976 година и со таа дата им се запира исплатата.

За продолжување на правото на заштитниот додаток корисниците се должни да поднесат нови докази за семејната положба и приходите на домаќинството.

Член 4

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување височината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на заштитен додаток на пензијата („Службен весник на СРМ“, бр. 28/73, 47/73 и 18/75).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1976 година.

Бр. 01—172/1
10 февруари 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ

73.

Врз основа на член 14, став 1, точка 3 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, а по предлог на Извршниот одбор донесена на седница од 26. 12. 1975 година, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на својата седница одржана на 16 јануари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата.

II

Стапката на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 0,50% на бруто личен доход;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 1%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 1%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 10
16 јануари 1976 година
Радовиш

Претседател,
Невенка Бојачица, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ

74.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30, став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Радовиш, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите на земјоделците-корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството-даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА****I**

1. Стапката на придонес од катастарскиот доход на земјоделците се определува во висина од 12⁰/₀ од тоа:

- стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 9⁰/₀, и
- стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови од 3⁰/₀.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 25,00 динари:

- на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита 15,00 динари, и
- на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови 10,00 динари.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 90,00 динари по член годишно, од тоа:

- на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита 60,00 динари, и
- на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови 30,00 динари.

II

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката на стапката на придонесот и катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на земјоделците за 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/75).

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

30 декември 1975 година
Радовиш

Претседател,
Глигор Дуневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

75.

Врз основа на член 25, став 1, точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на делегатите — корисници на услугите — работници и давателите на услуги — работници на организациите на здружениот труд на здравството, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО (ФОНД НА РАБОТНИЦИ) ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА****Член 1**

До донесување на финансискиот план за 1976 година Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово (фондот на работници) времено ќе се финансира за периодот јануари — март 1976 година, во рамките на стварните приходи и расходи за истиот период од претходната година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 03—3210/1
25 декември 1975 година
Куманово

Претседател,
Стојан Величковски, с. р.

76.

Врз основа на член 25, став 1, точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и давателите на услуги — работници на организациите на здружениот труд на здравството, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО (ФОНД НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ) ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА****Член 1**

До донесување на финансиски план за 1976 година, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово (фонд на земјоделци) времено ќе се финансира за периодот јануари — март 1976 година, во рамките на остварените приходи и расходи за истиот период од претходната година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 03—3212/1
25 декември 1975 година
Куманово

Претседател,
Стојан Величковски, с. р.

77.

Врз основа на член 25, став 1, точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на сите собори на делегатите, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА****Член 1**

До донесување на финансискиот план за 1976 година и склучување спогодба за регулирање на меѓусебните односи, Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, времено ќе се финансира за периодот јануари — март 1976 година, во рамките на остварените приходи и расходи за истиот период од претходната година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 03—3213/1
25 декември 1975 година
Куманово

Претседател,
Стојан Величковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО

78

Врз основа на член 25, став 1, точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на делегатите — корисници на услугите — работници и давателите на услуги — работници на организациите на здружениот труд на здравството, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО (ФОНД НА РАБОТНИЦИ), ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА

Член 1

До донесување на финансиски план за 1976 година, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово (Фонд на работници) времено ќе се финансира за периодот јануари — март 1976 година, во рамките на остварените приходи и расходи за истиот период од претходната година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01—3083/1
26 декември 1975 година
Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

79.

Врз основа на член 25, став 1, точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и давателите на услуги — работници на организациите на здружениот труд на здравството, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО (ФОНД НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ), ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА

Член 1

До донесување на финансиски план за 1976 година Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово (Фонд на земјоделци) времено ќе се финансира за периодот јануари — март 1976 година, во рамките на остварените приходи и расходи за истиот период од претходната година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01—3086/1
26 декември 1975 година
Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

80.

Врз основа на член 25, став 1, точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на сите собори на делегатите, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО, ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА

Член 1

До донесување на финансиски план за 1976 година и склучување спогодба за регулирање на меѓусебните односи, Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, времено ќе се финансира за периодот јануари — март 1976 година, во рамките на остварените приходи и расходи за истиот период од претходната година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01—3087/1
26 декември 1975 година
Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

81.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 18, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници одржана на 26 декември 1975 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварување правото за спрема на секое новородено дете, која припаѓа на осигуреникот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица.

Член 2

Висината на помошта за спрема на секое новородено дете се утврдува во пашален износ за секое новородено дете и тоа:

1. од 250,00 дин. — ако приходите во заедничкото домаќинство надминуваат повеќе од 750,00 дин. по член месечно од личниот доход во претходното пресметковно тримесечје;

2. од 300,00 дин. — ако приходите во заедничкото домаќинство не надминуваат повеќе од 750,00 дин. по член месечно од личниот доход во претходното пресметковно тримесечје.

Член 3

Помош за спрема на новородено дете се исплатува кај Службата за Заедницата со поднесок:

1. за исплата пред породувањето — оценка од лекарот-гинеколог дека породувањето ќе уследи во рок од 1 месец од денот на оценката;

2. за исплата по породувањето — извод од матичната книга на родените;

3. доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа дете помош не е исплатена.

Член 4

Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува за осигурените случаи што ќе настанат по нејзината примена.

Член 5

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на помошта за спрема на новородено дете на осигуреникот („Службен весник на СРМ“, бр. 5/75).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 01. 1976 година.

Бр. 02-2066/1

26 декември 1975 година

Струмица

Претседател,
Најден Витларов с. р.

82.

Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови за здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 18, став 3 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 26 декември 1975 година донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот за трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита што им при-

паѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Законот, Статутот и Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита на Заедницата.

Надоместок на превозни трошоци

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица за случаите предвидени во Статутот на Заедницата во висина на тарифата за редовни средства на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица и кога поради итност на случајот или здравствената состојба по налог на лекар или здравствена организација превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот, во случај од претходниот став е извршен без претходен наод на лекар или здравствена организација, оправданоста на превозот на превозните средства накнадно ја цени лекарска комисија по претходно прибавено мислење од лекар — поединец, кој му пружал здравствена заштита на осигуреното лице.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се одредува по правило според најкусата релација и тоа по основната тарифа од редовните превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се смета:

1. Кога патувањето се врши со железница, осигуреното лице има право на полната цена на чинењето на брзи воз од II класа;

2. Кога патувањето се врши со автобус, осигуреното лице има право на полна цена на чинењето на превозот;

3. Кога патувањето се врши во речниот и поморскиот сообраќај, осигуреното лице има право на полна цена на чинењето од II класа.

Кога на иста релација постојат железнички, автобуски и бродски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најкусата релација и најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигуреното лице по 1,30 дин. од километар, кога колата за брза помош не била во состојба превозот да го изврши.

Член 4

Ако осигуреното лице, по посебни прописи, има право на бесплатно возење, при користењето на превозни средства на јавниот сообраќај не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита надвор од одредбите на Правилникот за начинот на користењето на здравствената заштита или по избор, не му припаѓа надоместок на патни и дневни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за упатување во друго место поради специјалистички преглед, важи по правило само за едно патување. Доколку лекарот — специјалист кај кого осигуреното лице е упатено, најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, упатот важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице од претходниот став е упатено односно на основа упатот преземено на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време сè додека не заврши испитувањето односно лекувањето.

Висина на надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место

Член 7

Надоместок на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице му припаѓа и тоа:

1. Во подрачјето на општината на Заедницата — во износ од 30,00 динари;
2. Во подрачјето на Општинската заедница — во износ од 40,00 динари;
3. Во сите други места во земјата, освен во републичките и покраинските центри, во износ од 50,00 динари;
4. Во сите републички и покраински центри во земјата во износ од 60,00 динари.

Ако здравствената работна организација осигуреното лице го задржи повеќе од еден ден за амбулантно-поликлиничко лекување, во тој случај осигуреното лице има право на надоместок на име трошоци за исхрана и сместување, покрај надоместокот предвиден во претходните точки 3 и 4 плус по 40,00 динари на ден.

За деца до навршена 7 годишна возраст, ќе се исплатува 50% од износот предвиден во точка 1 — 4 од овој член.

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување му припаѓа на осигуреното лице во полн износ, ако патувањето и престојот во друго место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа, односно половина од износот, ако патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Ако осигуреното лице не преноќева за време на патувањето, износот на надоместокот се намалува за 30%.

Член 8

Барањето за надоместок на трошоците за превоз и барањето за надоместок на име исхрана и сместување, стасува првиот нареден ден по завршеното лекување, односно завршеното патување.

Член 9

Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува за осигурените случаи што ќе настанат по нејзината примена.

Член 10

Со денот на применувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица („Службен весник на СРМ“, бр. 5/75).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година.

Бр. 02-2067/1

26 декември 1975 година

Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с.р.

83.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 18, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на соборот на делегатите — корисници на услуги — работници, одржана на 26 декември 1975 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварување правото на надоместок на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигурено лице на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица.

Член 2

Надоместокот на име погребни трошоци се утврдува во износ:

- 1) од 1.500,00 динари, во случај на смрт на осигурено лице постаро од 14 год. на животот;
- 2) од 1.200,00 динари, во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст;
- 3) од 900,00 динари во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст;
- 4) од 600,00 динари, во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст.

Член 3

Надоместокот на погребните трошоци на осигуреното лице умрено и закопано надвор од местото на постојаното живеалиште се определува и исплатува во височината на надоместокот определен според местото на закопот, ако е тоа за корисникот поповолно.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп на осигуреното лице умрено за време на престој во странство се определува во височина на неопходно погребните трошоци за закоп во земјата во која осигуреното лице умрело.

Височината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува надлежниот орган на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско — конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 5

На членовите на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во едномесечен износ, под условите и износите предвидени во Статутот.

Член 6

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои го извршиле закопот на осигуреното лице, врз основа на изводот од матичната книга на умрените и здравствената легитимација на умрениот осигурено лице.

Посмртната помош во случај на смрт на осигуреникот се исплаќа на најстариот член на семејството кој го издржувал осигуреникот до неговата смрт.

Член 7

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува на денот на смртта на осигуреното лице.

Член 8

Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува за осигурените случаи што ќе настанат по нејзината примена.

Член 9

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица („Службен весник на СРМ“, бр. 5/75).

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 01. 1976 година.

Бр. 02-2068/1
26 декември 1975 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

84.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 82 став 2 и 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците, член 17, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 26 декември 1975 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ

Член 1

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 4,00 динари по издаден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, без оглед на цената — вредноста на издадениот лек.

По исклучок, ако препишаниот лек е под вредноста од 4,00 динари, лекот се издава со наплата на неговата вредност.

Член 2

Учество во трошоците од претходниот член на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се препишани и ги користат по основ на задолжителните видови на здравствената заштита и во случај на несреќа на работа и заболувања од професионални болести (член 30 и 32 од Законот).

Член 3

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на постојниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови („Службен весник на СРМ“, бр. 6/75).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 01. 1976 година.

Бр. 02-2069/1
26 декември 1975 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

85.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите од здравствените работни организации, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и други организации на кои им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување ќе издвојува средства во резервен фонд од фондот за здравствено осигурување на земјоделците.

II

Задолжителна резерва за 1976 година ќе се пресметува од основницата што ја сочинува вкупниот приход на Заедницата на здравственото осигурување на фондот на земјоделците по стапка од 3%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-468
25 декември 1975 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

86.

Врз основа на член 9 став 1, алинеја 6, член 25, став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25, точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на давателите на услугите, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИЛОЖНОСТИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година.

II

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување:

1. Осигурениците-земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски доход) ќе плаќаат:

а) по стапка од 10% на катастарскиот доход, во која се содржи: 4% за задолжителни видови на здравствената заштита и 6% за правата што Заедницата сама ги утврдува;

б) по 30 динари по глава на член на семејството и сопственик на земјоделскиот имот, од кои: 10 динари на име правата од задолжителните видови на здравствената заштита и 20 динари за правата што Заедницата сама ги утврдува;

2. Осигурениците земјоделци кои немаат сопствена земја (катастарски доход) а таква обработуваат под наем и се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат:

а) по 80 динари на домаќинство, во кои се содржани 30 динари на име задолжителни видови на здравствената заштита и 50 динари за правата што Заедницата сама ги утврдува;

б) по 30 динари по член на семејството и глава на домаќинството, во кои се содржани: 10 динари за задолжителни видови на здравствената заштита и 20 динари за правата што Заедницата сама ги утврдува.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-468

25 декември 1975 година

Свети Николе

Претседател,

Здравко Богатинов, с. р.

87.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на соборот на корисниците на услугите-работници и соборот на даватели на услугите од здравствените работни организации, на седницата одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурениците, здравствените работни организации и други организации на кои им се доверува спроведување на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување од фондот на работниците ќе издвојува средства во резервниот фонд.

II

Задолжителната резерва во 1976 година ќе се пресметува од основицата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на фондот за здравственото осигурување на работниците по стапка од 3%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-468

25 декември 1975 година

Свети Николе

Претседател,

Здравко Богатинов, с. р.

88.

Врз основа на член 102 од Законот на здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25, точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на соборот на корисниците на услуги — работници и соборот на давателите на услуги од здравствените работни организации, на седницата одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за здравствено осигурување на одредени категории лица вон работен однос, осигурени при Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе за 1976 година.

Член 2

Обврзниците на придонесот за здравствено осигурување определени со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ и тоа:

1. За лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време (член 13, став 1 точка 6 од Законот) — 60,00 динари;

2. За учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец (член 13, став 1, точка 7 од Законот) — 50,00 динари;

3. За лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување и лицата припадници на територијалните единици, лицата припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на задачите на територијалната одбрана (член 17, став 1, точка 1 до 4 од Законот) — 40,00 динари;

4. За уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет (член 17, став 1, точка 5 од Законот) — 40,00 динари;

5. Учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции, лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита и за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита (член 18, став 1, точка 1 до 5 и точка 8 од Законот) — 40,00 динари.

Член 3

Посебен придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа Заедница, а на кои

не им е обезбедена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, Ке плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигурен член на семејството при Заедницата во месечен износ од 70,00 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето Ке се применува од 1. 01. 1976 година, а Ке се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-468
25 декември 1975 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

89.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25, точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и Соборот на давателите на услугите, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на учеството- партиципацијата на осигурениците — земјоделци во трошоците при користење на здравствената заштита предвидена според законот и нормативните акти на Заедницата.

Член 2

Осигурениците — земјоделци учествуваат во трошоците при користење на здравствената заштита само во незадолжителните видови на здравствената заштита — во правата што Заедницата сама ги утврдува.

Висината на учеството од претходниот став на овој член изнесува 50% од цената на услугите наведени во член 3 од оваа одлука.

Член 3

Осигурениците — земјоделци со учество од 50% од цената на здравствената услуга имаат право да ги користат следните видови на здравствена заштита:

1. Преглед и лекување кај лекар од општа практика и лекар специјалист во сите видови на амбулантно-поликлинички здравствени работни организации, како и потребни медицински и лабораториски испитувања во врска со прегледот;

2. Стационарно лекување во сите стационарни здравствени работни организации, вклучувајќи ги и специјализираните стационари, освен стационарите со примена на природни фактори за лекување;

3. Прегледи, лекување, пломбирање и вадење на заби во сите здравствени работни организации, вклучувајќи ја и специјалистичката ортоденција, освен ортоденските помагала;

4. Превоз со кола за итна помош кога таа е неопходна за пренос на болниот од станот до најблиската здравствена работна организација која може да му пружи потребна лекарска помош;

5. Лекови и санитарски материјали во амбулантно-поликлиничкото лекување кога не се пресметани во цената на услугата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, Ке се применува од 1 јануари 1976 година, а Ке се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-468
25 декември 1975 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

90.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6, член 25, став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 25, точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите-работници и Соборот на делегатите даватели на услугите од здравствените работни организации, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

а) Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1976 година се утврдува на 7,10% на бруто-износ како основица и тоа:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 2,80%;

— за здравствена заштита што Заедницата самостојно ја утврдува — 4,30%;

б) Придонесот по оваа одлука Ке се пресметува и исплатува и тоа:

— за организациите на здружениот труд што се опфатени со Упатството во номенклатурата од 1 заклучно со 8, како основица за пресметување на придонесот Ке служи остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

— за организациите што се опфатени со номенклатурата 9 и 0, како основица за пресметување на тој придонес Ке служи бруто личниот доход и другите примања.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за случај повреда при работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,40% за 1976 година и тоа:

— за организациите на здружениот труд што се опфатени со упатството во номенклатурата од 1 заклучно со 8, како основица за пресметување на придонесот Ке служи остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

— за организациите што се опфатени со номенклатурата 9 и 0, како основица за пресметување на тој придонес Ке служи бруто личниот доход и другите примања.

Член 3

Основицата и стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај повреда на работа и професионално заболување за работите кои се вршат по основ на договор за дело, се утврдуваат:

— Основицата за пресметување на придонесот и договорниот износ за извршената работа по договор за дело;

— Висината на стапката на придонесот се утврдува на 0,5% од основницата исплатена за работите по договор за дело.

Член 4

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници) се определува во височина од 20% од утврдената основница што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основница се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година на сите работниците од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основниците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основници се пресметуваат зголемени со просекот на зголемиот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.

Член 5

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со ознака на основците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 6

За лицата кои привремено ќе останат вон работен однос и кои во одредениот рок утврден според Законот за материјално обезбедување на привремено безработните ќе се пријават во Заедницата за вработување врз основа на што ќе имаат право на материјално обезбедување и здравствена заштита, придонесот за здравствено осигурување ќе се плаќа:

— по 7,10% од основницата на бруто износот што служи за материјално обезбедување.

— по 9,90% од основницата на нето износот што служи за материјално обезбедување.

Основницата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува износот исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица за кое се пресметува и исплатува придонесот за здравствено осигурување.

Ако за времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надомест на привремено безработните лица, како основница за пресметување на придонесот служи основницата во која последен пат е пресметан придонесот за здравственото осигурување.

Член 7

Основницата за пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодав-

ци, за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основница за придонес, се утврдуваат и тоа:

Основницата за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата од претходниот став изнесува:

1. За лицата вработени како неквалификувани работници — 1.200 динари;

2. За лицата вработени како квалификувани работници — 1.500 динари;

3. За лицата вработени како висококвалификувани работници — 1.800 динари;

4. За домашни помошнички — 1.200 динари.

Основниците се утврдени во нето износ.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-468

25 декември 1975 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

91.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 25 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на корисниците на услугите-работници и Соборот на давателите на услугите од здравствените работни организации, одржана на 25 декември 1975 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 1976 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиски средства за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации во 1976 година да се издвојува средства во фондот за унапредување и развој на здравствената служба во височина од 4,00% од фондот на здравственото осигурување на работниците.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-468

25 декември 1975 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

92.

Врз основа на член 25, точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите од здравствените работни организации, на седницата одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА****I**

Височината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствена заштита на осигурените лица изнесува:

- 20 динари во рамките на општината;
- 60 динари во сите други градови во Републиката;
- 100 динари надвор од СРМ.

За деца до 15 годишна возраст ќе се исплаќува 50% од износите определени во став 1 од оваа точка.

II

Осигуреникот остварува право на дневница кога патувањето и престојот во друго место трае вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница кога патувањето трае од 8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не следува дневница.

III

На осигуреникот при остварувањето на здравствената заштита, покрај надоместокот на трошоците за исхрана и патување му се признаваат само врз основа на поднесена потврда од организацијата каде се ноќевало.

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-468
25 декември 1975 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

93.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 25, точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ НАБАВКА НА ЛЕКОВИ****Член 1**

На име учество во трошоците за користење на издадени лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник (ампуларни лекови кои непосредно се имплицираат) осигурените лица плаќаат по 3,00 динари по издаден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, без обзир на цената вредноста на лекот.

По исклучок, ако препишаниот лек е под вредноста на партиципацијата, под 3,00 динари, лекот се издава со наплата на полната цена на тој лек.

Член 2

Учество во трошоците од претходниот член не плаќаат осигурените лица во следните случаи:

- за лекови кои се препишуваат по основ на права од задолжителните видови на здравствена заштита;
- уживателите на лични, инвалидски и семејни пензии кои користат заштитен додаток на пензијата;
- привремено безработните лица, пријавени во СИЗ за вработување кои користат право на материјално обезбедување.

Член 3

Износот на учеството од член 1 на оваа одлука осигуреното лице го плаќа веднаш при набавката на лекот во аптеката, односно здравствената работна организација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-468
25 декември 1975 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС**94.**

Врз основа на член 25, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничката седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и на Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 29. 12. 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1976 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основницата за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основницата е личниот доход на работникот, но не помалку од следниот износ:

— за неквалификувани работници	1.200 дин.
— за полуквалификувани работници	1.400 дин.
— за квалификувани работници	1.600 дин.
— за висококвалификувани работници	1.800 дин.
— за домашни помошнички	1.200 дин.
— за лицата на доброволна практика (волонтери)	1.600 дин.

Член 3

За учениците во стопанството, односно учениците во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година	150 динари
— за втора година	250 динари
— за трета година	350 динари

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

01-бр. 566
29 декември 1975 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

95.

Врз основа на член 46, став 5 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, а во врска со точка I од Одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, за привремено регулирање на одредени прашања за финансирањето, број 247 од 27. 4. 1974 година. Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуга, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапката за издвојување на средствата за резервниот фонд на основните заедници на здравството и здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, Гевгелија и Неготино за 1976 година се утврдува на 3% од вкупните приходи на основните заедници.

II

Вака пресметаната резерва во висина од 1⁰/₀ ќе претставува задолжителна резерва во смисла на член 10 од Законот за средствата на резервите, а остатокот од 2% ќе претставува слободен дел и ќе служи за обртни средства на Заедницата до денот на нејзиното прераспоредување од страна на основните заедници Титов Велес, Гевгелија и Неготино.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 566
29 декември 1975 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

96.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 46 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, а во врска со точка I од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања за финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите одржани на 29 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,30% од бруто личниот доход во која се содржи:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 2,5%, и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,80%.

II

За обврзниците на придонесот за здравство и здравствено осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според членот 25, став 1, алинеја 2, 4 и 6 од истиот закон, основницата е определена во нето лични примања, стапката на придонесот на здравството и здравственото осигурување се утврдува во висина од 10,50% од нето основницата во која се содржи:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 4,50%, и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 6,00%.

III

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување во случај несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,70% од определената основница.

Основницата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. За организациите на здружениот труд од областа на стопанството, како основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните и договорните обврски, освен данокот на доход.

2. За другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не оставаат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

IV.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 566
29 декември 1975 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

97.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 41, точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес, а во врска со точка I од Одлуката за привремено регулирање на одредени прашања на финансирањето и финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржани на 29 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1976 година ќе се обрачува и наплатува:

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 8% на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 4%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 4%;

б) по 30,00 дин. за домаќинство, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 15,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 15,00 динари.

2. На осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 30,00 дин. за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 15,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 15,00 динари.

б) по 50,00 динари за домаќинство, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 25,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 25,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 566
29 декември 1975 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

98.

Врз основа на член 41, точка 4 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес, а во врска со точка I од Одлуката за привремено регулирање на одредени прашања за финансирањето и финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржани на 29 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Стапката за задолжително издвојување на средствата во резервниот фонд за 1976 година се утврдува на 3% од вкупните приходи.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 566
29 декември 1975 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

99.

Врз основа на член 9 и 17 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 24 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата, на одржаната седница на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 1976 ГОДИНА

Член 1

Финансирањето на потребите, односно услугите на организациите на здружениот труд во областа на здравството за кои средства ќе бидат обезбедени во финансискиот план и програмата за 1976 година во периодот јануари—март 1976 година, ќе се врши привремено, сразмерно на користените услуги, односно финансирањето на истите во истиот период од 1975 година, што изнесува 1/4 од вкупните средства за финансирањето на здравството во текот на 1975 година.

Член 2

Финансирањето на здравствените услуги на ООЗТ од областа на здравството од подрачјето на Струшката општина ќе се врши 1/2 месечно за периодот јануари—март 1976 година, односно до склучувањето на спогодба за финансирањето на услугите за 1976 година.

Член 3

Приходите што ќе се остварат во периодот јануари—март 1976 година, како и распоредот на расходите остварени за тој период ќе бидат составен дел на финансискиот план за 1976 година.

Член 4

Одредбите на оваа одлука ќе се применуваат привремено за периодот јануари—март 1976 година, ако со посебен пропис не биде поинаку определено.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Бр. 01-8343/1
23 декември 1975 година Претседател,
Струга инж. **Боро Прентоски**, с. р.

100.

Врз основа на член 9 и 17 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 24 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Соборот на делегатите приматели на услугите — работници, на одржаната седница на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

Член 1

До донесувањето на дефинитивна стапка на придонесите на ООЗТ во стопанството и општествените дејности и финансискиот план за финансирањето дејностите за 1976 година ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

Член 2

Стапката на придонесите на ООЗТ и општествените дејности за првото тримесечје од 1976 година ќе биде 8% од бруто износите на личните доходи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 01-8342/1
23 декември 1975 година
Струга

Претседател,
инж. **Боро Прентоски**, с. р.

101.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 24, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите и на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржани на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ И ОДРЕДУВАЊЕ НА СТАПКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 1976 ГОДИНА

Член 1

До донесувањето на стапката на придонеси и финансискиот план за финансирањето на дејностите за 1976 година за периодот јануари—март — 1976 година привремено ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

Член 2

Земјоделските осигуреници за периодот јануари—март 1976 година ќе ги плаќаат следните придонеси на земјоделските осигуреници:

а) 10% за осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја катастарски приход и 15 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот;

б) 100 динари паушал по домаќинство и по 15 динари паушал за секој осигурен член на домаќинството за осигуреници што немаат сопствена земја.

Член 3

Средствата што ќе се остварат со придонесот од личниот доход од земјоделска дејност со стапка од 10%, со утврдениот паушал по член на домаќинството во износ од 15 динари и паушалот по домаќинство од 100 динари за секој член ќе се делат:

— 74% за задолжителните видови на здравствена заштита, и

— 26% за подмирување на другите права и обврски од здравственото осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-8345/1
23 декември 1975 година
Струга

Претседател,
инж. **Боро Прентоски**, с. р.

102.

Врз основа на член 9 и 17 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 24 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Соборот на делегатите приматели на услугите — работници, на одржаната седница на 26. XII 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лица вработени кај приватните работодавци, за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не е утврдена основница за придонес.

Член 2

Основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како: градежни работници, угостителски работници, превозници, молери, електроинсталатери, машинбравари, автомеханичари и други слични струки се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници	2.000 динари
— за полуквалификувани работници	2.200 „
— за квалификувани работници	2.700 „
— за висококвалификувани работници	3.200 „

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности неенаведени во член 2 на оваа одлука, основните се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници	1.200 динари
— за полуквалификувани работници	1.300 „
— за квалификувани работници	1.500 „
— за висококвалификувани работници	1.700 „
— за домашни помошнички	1.200 „

Член 4

За ученици во стопанство, односно за ученици во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната програма се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година	200 динари
— за втора година	300 „
— за трета година	400 „

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-8341/1
23 декември 1975 година
Струга

Претседател,
инж. **Боро Прентоски**, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Мира Пат, родена Мујагиќ од Скопје, населба Драчево, ул. „Киро Фетак“ бр. 12, застапувана од Стојан Радески, адвокат од Скопје, против тужениот Стјепан Пат, роден на 19. V. 1929 година во Белград — Сурчин, од татко Јосип Пат и мајка Лепосава Игњатовиќ, со последно место на живеење во Скопје, сега на временна работа во Австралија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Стјепан Пат во рок од 30 дена по објавувањето на огласот лично да се јави на судот и да ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе му се постави привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2386/75. (14)

Пред Окружниот суд во Скопје тужителката Хава Исмаили, родена Селами, со стан на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 7 — Тетово, поднесе тужба за развод на брак против тужениот Беџет Исмаили, со стан на ул. „Призренска“ бб — Тетово, сега со непозната адреса.

Бидејќи сегашната адреса на тужениот е непозната, истиот се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја соопшти на судот

сегашната своја адреса. Во спротивно ќе му биде поставен старател кој ќе ги штити неговите интереси во овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 474/75. (20)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Лиман Ханифе од село Сарај, против тужениот Лиман Меди, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Лиман Меди да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му се одреди старател кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1211/75. (21)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Љубица Вуковиќ од Битола, ул. „Горѓи Сугарев“ бр. 66, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Милован Вуковиќ од Нови Карловац, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Милован е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 108/76. (16)

Усеиновски Реџеп од Струга, ул. „Скопска“ бр. 14, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Усеини Вајде од Струга, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужената Вајде е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 78/76. (17)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води тужба од страна на тужителот Мустафи Јусуф од село Теарце, против тужениот Ајредини Кенан и др. од Тетово, за долг вредност 1.550 динари.

Се повикува тужениот Абди Емин од село Цепчиште во рок од 1 месец да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, а воедно се повикува секоје лице кое нешто знае за него и каде се наоѓа тужениот Абди Емин, да го извести за тоа судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 336/71 од 29. V. 1975 година. (18)

Тужителот Нухи Заимба Беќири од село Боговиње, поднел тужба до овој суд против Керими Јусуфа Абдулкерим од село Урвич, за исполнување на договор за купопродажба.

Бидејќи тужениот Керими Јусуфа Абдулкерим од село Урвич се наоѓа во Турција со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во судот или да одреди свој застапник. Во спротивно, ќе биде одреден законски застапник по службена должност.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 535/73. (19)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

При Општинскиот суд во Струмица, се води постапка за прогласување за умрен на лицето Василев Борис, роден на 7. II. 1920 година во село Босилово, кој нестана за време на борбите водени на Сремскиот фронт през месец април 1945 година.

Се повикува исчезнатото лице, во колку е во живот, да се јави во рок од 3 месеци од објавува-

њето на огласот, а воедно се повикува секој оној кој нешто знае за неговиот живот да му соопшти на овој суд во предвидениот рок.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 318/75. (13)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Диплома за средно земјоделско училиште на име Ремзи Салихи, ул. „116“ бр. 17, Тетово. (2110)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Добре Јованов“ — Прилеп на име Киро Василески, ул. „Авала“ бр. 18, Прилеп. (2112)

Свидетелство од I година, издадено од Економското училиште — Прилеп, на име Јанка Димческа, кеј „1-ви Мај“ бр. 53, Прилеп. (2113)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Добре Јованов“ — Прилеп на име Васка Николоска, ул. „Београдска“ бр. 33, Прилеп. (2114)

Диплома бр. 13, издадена од Училиштето „Перо Наков“ на име Јосиф Алексовски, ул. „Орде Чопела“ бр. 120, Куманово. (2115)

Свидетелство за IV одделение на име Никола Крстевски, с. Луковица, Тетово. (2116)

Диплома за завршена гимназија на име Шабан Ибраими, ул. „М. Ацев“ бр. 69, Тетово. (2117)

Свидетелство за IV одделение на име Томче Сибиновски, с. Луковица, Тетово. (2118)

Диплома за завршена школа за физичка култура на име Јанко Петрески, Гостивар. (2119)

Свидетелство за IV година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Веди Беџети, ул. „И. Антески — Смок“ бр. 244, Гостивар. (2120)

Здравствена легитимација на име Рената Јованоска, ул. „Живко Браќоски“ бр. 53, Гостивар. (2121)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ — „Даме Груев“ — Градско на име Ферзахета Ашкерик, с. Виничани, Т. Велес. (2122)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Славка Ристова Стоименова, с. Габрово, Делчево. (2123)

Студентска легитимација бр. 1877, издадена од педагошка академија на име Илија Мавровски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 21, Прилеп. (2125)

Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Основното училиште „Перо Тошев“ — с. Г. Вотуше, на име Рада Лубашкова, с. Порече. М. Брод. (2126)

Свидетелство од IV одделение на име Марија Аврамова, с. Старо Лагово, Прилеп. (2127)

Ученичка книшка за IV одделение на име Веќко Стеваноски, с. Бонче, Прилеп. (2128)

Ученичка книшка од IV одделение на име Јован Стеваноски, с. Бонче, Прилеп. (2129)

Ученичка книшка за IV одделение на име Панче Стеваноски, с. Бонче, Прилеп. (2130)

Ученичка книшка издадена од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Радивоје Митрески, с. Долгаец, Прилеп. (2131)

Ученичка книшка на име Слободан Јосифоски, ул. „Б. Лопар“ — 12, Варош — Прилеп. (2132)

Ученичка книшка за IV одделение на име Бранко Петровиќ, с. Лисиче, Т. Велес. (2133)

Свидетелство за VIII одделение на име Петре Ивчев, ул. „М. Горки“ бр. 18, Т. Велес. (2134)

Свидетелство за IV разред на име Есе Латов, с. Јеловјане, Тетово. (2135)

Свидетелство за основно училиште на име Керамедин Бајрами, с. Врановце, Гостивар. (2136)

Свидетелство за IV година, издадено од Техничкото училиште во Гостивар на име Џеваир Рубрати, с. Добридол, Гостивар. (2137)

Свидетелство за VIII одделение на име Василка Илчо Андонова, ул. „Илинденска“ бр. 17, Винаца. (2138)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо“ — Делчево на име Јелица Игнатова Постолова, ул. „Ив. Р. Лола“ бр. 16, Делчево. (2139)

Ученичка книшка издадена од Музичкото училиште — Прилеп на име Блаже Јорданоски, ул. „К. Волнароски“ бр. 114, Прилеп. (2140)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Гаврилоски“ — Прилеп на име Виолета Мавроска, ул. „Бригада“ бр. 44, Прилеп. (2141)

Свидетелство за V одделение, издадено од Училиштето „Пецо Даскало“ — с. Долнени — Прилеп на име Бранко Јованоски, с. Новоселани, Прилеп. (2142)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од с. Кривогаштани — Прилеп на име Бранко Тошески, с. Врбјани, Прилеп. (2143)

Свидетелство за VIII одделение бр. 184, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчовски“ — Кр. Паланка на име Добринка Јовчевска, с. Конопница, Кр. Паланка. (2144)

Диплома за завршена гимназија на име Љубомир Јанев, ул. „Титовградска“ бр. 4, Т. Велес. (2145)

Диплома за завршено учителска школа на име Мустафа Абедин, с. Пирок, Тетово. (2146)

Свидетелство за VIII одделение на име Горица Рујаноска ул. „Бр. Бешироски“ бр. 13, Прилеп. (2148)

Свидетелство за VIII одделение на име Светлана Аризаноска, с. Гостиражни, Прилеп. (2149)

Здравствена легитимација на име Зејадин Зулфи Ибраими, Куманово. (2150)

Свидетелство за завршена угостителска школа во Битола на име Руса Новевска, ул. „Д. Туцовиќ“ бр. 56, Битола. (2151)

Здравствена легитимација на име Благоја Каранфилоски, с. Ложани, Прилеп. (2152)

Свидетелство за II клас, издадено од Училиштето „Т. Б. Тарџан“ — Прилеп на име Душан Паноски, с. Десово, Прилеп. (2153)

Здравствена легитимација на име Спасија Војноска, ул. „Лазо Филипоски“ бр. 31, Прилеп. (2154)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Г. Делчев“ — Прилеп на име Јордан Недески, Прилеп. (2155)

Свидетелство за VIII одделение на име Верка Димеска, Бело Поле, Прилеп. (2156)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Т. Велес на име Добринка Николова, ул. „800“ бр. 21 — 1/1, Скопје. (2157)

Свидетелство за I година, издадено од Индустриското училиште „Коле Неделков“ — Т. Велес на име Горѓи Перов, ул. „Шарска“ бр. 29, Т. Велес. (2158)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Бафтијар Шабани, ул. „Н. Тесла“ бр. 39, Тетово. (2159)

Диплома за завршена гимназија на име Бафтијар Шабани, ул. „Н. Тесла“ бр. 39, Тетово. (2160)

Свидетелство за завршена осмолетка на име Етем Рушали, с. Нераште, Тетово. (2161)

Свидетелство за VI одделение на име Ција Ајрули, с. Раковец, Тетово. (2162)

Диплома за завршено средно медицинско училиште на име Душица Атлагиќ, ул. „Вардарска“ бб, Тетово. (2163)

Работна книшка на име Калина Радичевска, с. Балиндол, Гостивар. (2164)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „А. Русковски“ — Берово на име Славка Симовска, с. Будинарци, Берово. (2165)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „А. Русковски“ — Берово на име Атанас Каризов, с. Босилово, Струмица. (2166)

Работна книшка рег. бр. 5494, серија бр. М. 303390 издадена од Собранието на општината Ресен на име Илија Симо Наумовски, с. Лева Река, Ресен. (2167)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Вешиште на име Васил Ушкоски, с. Вешиште, Прилеп. (2168)

Свидетелство за VIII одделение на име Нуриман Абдулаи, с. Челопек, Тетово. (2169)

Свидетелство за IV клас, на име Гази Селмани, с. Беловиште, Гостивар. (2170)

Работна книшка бр. 6098, издадена од Гостивар на име Давид Давидоски, ул. „Св. Спироски“ бр. 9, Гостивар. (2171)

Здравствени легитимации на име Горѓи и Даринка Давидоски, ул. „Св. Спироски“ бр. 9, Гостивар. (2172)

Гарантен лист и фактура од телевизор на име Давид Давидоски, ул. „Св. Спироски“ бр. 9, Гостивар. (2173)

Свидетелство за VIII одделение на име Цемаил Куртиши, с. Балиндол, Гостивар. (2174)

Свидетелство на име Ферки Бектеши, с. Корито, Гостивар. (2175)

Работна книшка издадена од СО — Битола на име Милица Геневска, ул. „Кирил Пејчинов“ бр. 20, Битола. (2179)

Свидетелства за I, II и III клас, издадени од Училиштето „Р. Р. Ричко“, Прилеп на име Киро Цветкоски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 102, Прилеп. (2180)

Свидетелство од учебната 1971—1972 година на име Власто Јанковски, ул. „Р. Шпанац“ бр. 27, Куманово. (2181)

Свидетелства за I и II година и ученичка книшка, издадени од Училиштето „Перо Наков“ — Куманово на име Димитрие Стојановски, ул. „Живко Чоло“ бр. 22, Куманово. (2182)

Свидетелства за I и II година и ученичка книшка од I и II година, издадени од Училиштето за занимања „Перо Наков“ — Куманово на име Тихомир Јакимовски, с. Макреп, Куманово. (2183)

Свидетелство за VIII одделение од 73/74 година на име Јана Здравевска, с. Теово, Т. Велес. (2184)

Диплома од гимназија на име Неџат Казими, с. Пирок, Тетово. (2185)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Бафтијар Шабани, ул. „Н. Тесла“ бр. 39, Тетово. (2186)

Диплома бр. 05—29/268—61 од 31. VII. 67 за висококвалификуван електроинсталатер, издадена од општината Кавадарци на име Маринко Тешиа, ул. „Сибовица“ бр. 11, Каштел Лукште. (2187)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ на име Драган Чичаковски, Берово. (2189)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Рајко Жинзифов“ — Скопје на име Иса Хусеини, Скопје. (2190)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — с. Г. Лисиче на име Боро Илиевски, Скопје. (2191)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Јане Сандански“ — Струмица на име Софија Велкова, Скопје. (2192)

Свидетелство за IV година и свидетелство за положен завршен испит издадени од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Лилјана Ристовска, Скопје. (2193)

Работна книшка бр. 2053 издадена од Скопје на име Стојан Камчев, Скопје. (2194)

Свидетелства за завршено I и II година, издадени од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Николчо Ристов, Скопје. (2195)

Ученичка книшка за I година, издадена од Занатското училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Ванчо Панчевски, Скопје. (2196)

Свидетелство за IV клас издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Виолета Гурчинова, Скопје. (2197)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ибраим Бајрам, Скопје. (2198)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Рамадан Даутовик, Скопје. (2199)

Индекс бр. 16196, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Благица Наунова, Скопје. (2200)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет — Скопје на име Трајче Пенев, Скопје. (2201)

Индекс бр. 16075, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Катарина Јовановска, Скопје. (2202)

Индекс бр. 4825, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Јосиф Грујовски, Скопје. (2203)

Индекс бр. 13025, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Стојан Панчевски, Скопје. (2204)

Воена книшка издадена од Скопје на име Никола Кацарски, Скопје. (2205)

Свидетелство за VII одделение на име Марија Ивановска, ул. „Д. Наредникот“ Прилеп. (2206)

Свидетелство за V одделение, издадено од Училиштето „Климент Охридски“ — Прилеп на име Лилјана Клиническа, ул. „Орде Чопела“ бр. 62, Прилеп. (2208)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Браќа Миладинови“ — Прилеп на име Миле Ивановски, ул. „11 октомври“ бр. 182, Прилеп. (2209)

Свидетелство за I година, издадено од Хемиското училиште „Борка Талески“ — Прилеп на име Љупчо Петровски, ул. „К. Гаврилоски“ бр. 21, Прилеп. (2210)

Свидетелство за IV клас, издадено од Земјоделското училиште „Киро Бурназ“ — Куманово на име Антонија Тоскиќ, ул. „М. Пијаде“ бр. 17, Куманово. (2211)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Мифтао Мемети, с. М. Речица, Тетово. (2212)

Работна книшка на име Живко Војковски, с. Милетино, Тетово. (1654)

Свидетелство од VII одделение на име Неџат Мустафаи, с. Милетино, Тетово. (1655)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Ејуп Ризванче, ул. „Ленинградска“ бр. 29, Гостивар. (1656)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „11 Октомври“ с. Симница на име Намил Османи, с. Равен, Гостивар. (1657)

Работна книшка издадена од Винаца на име Ацо Митев, Винаца. (1658)

Свидетелство од IV одделение на име Хајри Х. Ибраими, ул. „Беличица“ бр. 29, Тетово. (1660)

Свидетелство од VIII одделение на име Нуриман Мустафи, с. Балиндол, Гостивар. (1661)

Работна книшка бр. 10719, издадена од Скопје на име Неби Мемети, с. Дворце, Скопје. (1662)

Ученичка книшка од V одделение на име Иле Петров, ул. „К. Чучук“ бр. 50, Т. Велес. (1664)

Работна книшка на име Рамадан Сејдиу, с. Сивичане, Тетово. (1665)

Работна книшка на име Абдил Селими, с. Речане, Гостивар. (1668)

Свидетелство за завршено средно економско училиште, издадено од учил. „Ч. Филиповски“ — Гостивар на име Олгица Апостолоска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 55, Тетово. (1669)

Работна книшка на име Зора Блажевска, с. Брвеница, Тетово. (1673)

Работна книшка издадена од Скопје на име Снежана Ефтимовска, Скопје. (1676)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Богоја Велковски, Скопје. (1677)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Веловски, Скопје. (1678)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Идаји Криези, Скопје. (1679)

Воена книшка издадена од Крушевац на име Јован Илија Поповски, Скопје. (1680)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коце Дуковски, Скопје. (1681)

Работна книшка издадена од Штип на име Ташина Ашкилова, Скопје. (1682)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Осман Металари, Скопје. (1683)

Работна книшка издадена од Скопје на име Осман Металари, Скопје. (1684)

Воена книшка издадена од Вели Манастир — Славонија на име Кане Зубер Таировски, Скопје. (1685)

Воена книшка издадена од Титовград на име Радмило Марковски, Скопје. (1686)

Воена книшка издадена од Пожаревац на име Живко Цековски, Скопје. (1687)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Мара Ристеска, Скопје. (1688)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милекие, Ибадет, Флилим, Мифаил и Африм Гури, Скопје. (1689)

Работна книшка издадена од Скопје на име Решад Саиди, Скопје. (1690)

Работна книшка издадена од Сарајево на име Борис Кокич, Скопје. (1691)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Гоце Делчев“ — с. Белимбегово на име Драги Цветковски, Скопје. (1692)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Борис Николов Васков, Скопје. (1693)

Воена книшка издадена од Војна пошта Нови Сад на име Алија Црновршанин, Скопје. (1694)

Воена книшка издадена од Скопје на име Драги Врклевски, Скопје. (1695)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Будимир, Надица и Сашко Бошковски, Скопје. (1696)

Здравствена легитимација на име Пеце Китановски, ул. „М. Пијаде“ бр. 275, Прилеп. (1697)

Свидетелство од IV одделение, издадено од Училиштето „Мерче Ацев“ — с. Крушеани, Прилеп на име Благоја Кочески, с. Крушеани, Прилеп. (1698)

Работна книшка рег. бр. 44, серија бр. 423812, издадена од СО — Кр Паланка на име Радојко Јанчевски, с. Костур, Кр. Паланка. (1699)

Свидетелство за IV одделение на име Лазар Павлоски, с. Требош, Тетово. (1700)

Свидетелство за III клас — машински смер на име Тахир Алиу, с. Седларце, Гостивар. (1704)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „Даме Груев“ — Градско на име Левтерија Самаршиева, Градско, Т. Велес. (1705)

Здравствена легитимација на име Расим Алија, с. Слатина, Тетово. (1711)

Работна книшка на име Асан Мустафи, Гостивар. (1713)

Свидетелство за IV одделение на име Јанија Садри, с. Боговиње, Тетово. (1718)

Здравствена легитимација издадена од Славонски Брод на име Ајет Вецити, с. Чајле, Гостивар. (1719)

Свидетелство за завршена III година индустриско училиште Гостивар на име Бранко Лазарески, Скопје. (1721)

Свидетелство од VII одделение на име Омер Ибраими, с. Равен, Гостивар. (1722)

Свидетелство за VIII одделение бр. 294, издадено од Основното училиште „Јоаким Крчовски“ — Кр. Паланка на име Стаменка Јованова, Кр. Паланка. (1724)

Работна книшка на име Исмет Амичи, с. Глози, Тетово. (1593)

Здравствена легитимација на име Лидија Трендовска, ул. „Трнова бавча“ бр. 9, Тетово. (1494)

Работна книшка на име Алија Шакири, с. Одри, Тетово. (1595)

Работна книшка на име Зоја Киридзи, ул. „Гоце Делчев“ бр. 2, Гостивар. (1598)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Злате Дамјановски, с. Вруток, на име Иванка Ристеска, с. Долна Јеловица, Гостивар. (1599)

Работна книшка бр. 6312, серија бр. 1337031, издадена од СО — Ресен на име Никола Робановски, с. Дрмени, Ресен. (1600)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Нехат Рамадани, ул. „Црнотравска“ бр. 38, Куманово. (1601)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Салим Зулфија, с. Лишково, Куманово. (1602)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марика Милошевиќ, Скопје. (1603)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Петковска, Г. Петров. (1604)

Воена книшка издадена од Скопје на име Бранко Јаковац, Скопје. (1605)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Афродита Касуми, Г. Петров. (1606)

Работна книшка издадена од Скопје на име Шаип Бајрамов, Скопје. (1607)

Воена книшка издадена од Загреб на име Радован Крстиќиќ, Скопје. (1608)

Сервисна книшка бр. 145155, издадена од Заводи „Црвена застава“ — Крагујевац на име Ангелко Трајков, Скопје. (1609)

Воена книшка издадена од Скопје на име Цемил Јаја, с. Семениште, Скопје. (1610)

Работна книшка издадена од Куманово на име Бранко Петрински, Скопје. (1611)

Воена книшка издадена од Панчево на име Тодор Зафировски, Скопје. (1613)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Пешевска, Скопје. (1614)

Воена книшка издадена од Скопје на име Бајрам Максуги, Скопје. (1615)

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

Врз основа на член 30 од Општествениот договор за заедничките основи на самоуправното уредување на односите во стекнување на доходот и распределба на средствата за личните доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 14/75), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува следниот податок:

— Просечен месечен нето личен доход исплатен во стопанството на Републиката за 1975 година, изнесува 2543 динари.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

СОДРЖИНА

	Страна
48. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружениот труд — — — — —	73
49. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 13/75 од 24 декември 1975 година —	73
Општествени договори и самоуправни спогодби	
63. Општествен договор за основите на самоуправното уредување на односите и дејствувањето во областа на вработувањето во СР Македонија — — — — —	74
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
64. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување листата на готовите лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците — — — —	81

65. Одлука за утврдување на придонесите на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување за финансирање на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување за 1976 година — — — — — 82
66. Одлука за работењето на фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците — — — — — 83
67. Одлука за работењето на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на раоогниците — — — — — 84
68. Одлука за определување на стапката за пресметување и уплатување на средствата во Републичкиот фонд за заеднички резерви на основните организации на здружен труд од областа на здравството, по завршните сметки за 1975 година — — — — — 85
69. Одлука за усогласување на пензиите и другите примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1975 година — — — — — 85
70. Одлука за најнискиот износ на пензиите за 1976 година — — — — — 86
71. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање за 1976 година — — — — — 86
72. Одлука за висината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кој зависи правото на заштитен додаток на пензијата — — — — — 87
73. Одлука за утврдување стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Радовиш — — — — — 87
74. Одлука за стапката на придонесот од кастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — — 87
75. Одлука за времено финансирање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово (фонд на работници) за периодот јануари—март 1976 година — — — — — 88
76. Одлука за времено финансирање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово (фонд на земјоделци) за периодот јануари—март 1976 година — — — — — 88
77. Одлука за времено финансирање на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово за периодот јануари—март 1976 година — — — — — 88
78. Одлука за времено финансирање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово (фонд на работници) за периодот јануари—март 1976 година — — — — — 89
79. Одлука за времено финансирање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово (фонд на земјоделци) за периодот јануари—март 1976 година — — — — — 89
80. Одлука за времено финансирање на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кратово за периодот јануари—март 1976 година — — — — — 89
81. Одлука за висината на помошта за спрема на секое новородено дете — — — — — 89
82. Одлука за надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — — 90
83. Одлука за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица — — — — — 91
84. Одлука за висината на постојниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови — — — — — 92
85. Одлука за задолжително издвојување средства во резервен фонд од Фондот за здравствено осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — — 92
86. Одлука за утврдување на стапката на придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — — 92
87. Одлука за задолжително издвојување средства во резервниот фонд од Фондот за здравствено осигурување на работниците за 1976 година — — — — — 93
88. Одлука за придонесите за здравственото осигурување на одредени категории лица вон работен однос за 1976 година — — — — — 93
89. Одлука за учество на осигурениците — земјоделци во трошоците при користење на здравствената заштита — — — — — 94
90. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1976 година — — — — — 94
91. Одлука за издвојување средства во Фондот за развој на здравствената служба во 1976 година — — — — — 95
92. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — — 96
93. Одлука за висината на учеството на осигурените лица во трошоците при набавка на лекови — — — — — 96
94. Одлука за утврдување на основницата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за 1976 година — — — — — 96
95. Одлука за утврдување висината на стапката за издвојување во Резервниот фонд на здравството и здравственото осигурување на работниците — Титов Велес за 1976 година — — — — — 97
96. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците за 1976 година — — — — — 97
97. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — — 98
98. Одлука за утврдување висината на стапката за издвојување во Резервниот фонд на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — — 98
99. Одлука за привремено финансирање на услугите на здравството во периодот јануари—март 1976 година — — — — — 98
100. Одлука за привремено финансирање на здравственото осигурување и работата на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга — — — — — 99
101. Одлука за привремено финансирање и одредување на стапка на земјоделските осигуреници за периодот јануари—март 1976 година — — — — — 99
102. Одлука за утврдување на основниците за пресметување и плаќање придонеси за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци — — — — — 99